

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2017



КБ
ПРВО
ПЕНЗИСКО
ДРУШТВО

ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk



ИДНИНАТА, ДЕНЕС!

Инвестирај во иднината на вистински начин.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2017

КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ **ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2017**

СОДРЖИНА:

ПОРАКА ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА УПРАВНИОТ ОДБОР	4
ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО	5
ЕМБС на Друштвото: 5990815	5
ПРОФИЛ НА ДРУШТВОТО	5
ИЗДВОЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ	6
ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО ВО 2018 ГОДИНА	8
ЕКОНОМСКОТО ОПКРУЖУВАЊЕ ВО 2017 ГОДИНА И ПРОГНОЗИ ЗА 2018 ГОДИНА	9
МАКРОЕКОНОМСКА СОСТОЈБА ВО СВЕТОТ И ВО Р. МАКЕДОНИЈА	9
ФИНАНСИСКИ ПЕРФОРМАНСИ НА ДРУШТВОТО	11
КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ	12
КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ	12
Управување со ризици	13
Инвестирање на средствата на фондовите	13
Усогласеност на работењето на Друштвото со прописите и спречување на перење пари и финансирање тероризам	14
Внатрешна ревизија	15
Продажба	15
Пазарно учество	16
Маркетинг-активности и мрежа на агенти	16
Обуки на агентите	17
Информатичко-комуникациска технологија и заштита на лични податоци	17
Човечки ресурси	18
Развој и обуки на вработените	18
Корпоративно општествена одговорност	19
КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ	20
СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ	20
ПРИМЕНА НА КОДЕКСОТ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО	21
ОРГАНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ИНВЕСТИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ НА ДРУШТВОТО	22
ПОСТАПКА И КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН И УПРАВЕН ОДБОР НА ДРУШТВОТО	23
Структура на Друштвото	25
ОРГАНИЗАЦИСКА ШЕМА	26
Мрежа на продажни места на Друштвото – состојба 31.12.2017	27
Прилози	28

ПОРАКА ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА УПРАВНИОТ ОДБОР



Почитувани акционери,

Во 2017 година системот на капитално финансирано пензиско осигурување продолжи да функционира и да се развива во рамките на воспоставената пензиска реформа. КБ Прво пензиско друштво АД Скопје се движи по зацртаниот пат и остана лидер во задолжителното и доброволното капитално финансирано пензиско осигурување.

Користење на пасивна стратегија за инвестирање, со фокус на стратегиска алокација на средствата, имајќи предвид дека изборот на класи инструменти и нивното учество во портфолиото е најважната инвестициска одлука. Имајќи го предвид долгорочниот инвестициски хоризонт на нашите членови, инвестициската стратегија ја вршиме дисциплинирано дури и во периоди на пазарна неизвесност. Инвестициската стратегија е базирана врз основа на следниве принципи:

- Вложувања во акции преку високоликвидни ЕТФи и домашни blue-chip компании;
- Обезбедување на пазарниот принос со минимум трошоци;
- Пасивна инвестициска стратегија со низок обрт на портфолио;
- Метод на просечни трошоци.

Примената на овие принципи ни овозможува ефикасно управување со портфолиото и задоволување на очекувањата на нашите членови. Успехот на нашата стратегија можеме да го потврдиме со остварените приноси. Најважно е што беше достигната и надмината целта да се победи инфлацијата за два процентни поена на годишна основа.

Веруваме дека инвестициската стратегија спроведена врз основа на горенаведените принципи ќе води кон остварување на целите на нашите членови и ќе резултира со адекватни заштеди за пензија.

Изминатата година беше успешна година и дополнета со уште еден настан од голема важност како за Друштвото, така и за клиентите на Друштвото.

Во 2017 година Друштвото, во соработка со Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС и НЛБ Нов пензиски фонд, ја организираше втората едукативна кампања „ПОГЛЕДНИ ПОДАЛЕКУ, НА ПЕНЗИЈА.МК“. Цел на едукативната кампања беше информирање и едуцирање на населението во Македонија за пензиската реформа, подигање на свеста за реформиранит пензиски систем, пензиските заштеди на граѓаните и едукација на членовите и идните членови за предностите од пензиската реформа.

Следниве податоци за 2017 година говорат дека клиентите го препознаа КБ Прво пензиско друштво АД Скопје како сериозен партнер кој создава вредност за своите членови.

Членство – бројот на членови на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје на 31.12.2017 година достигна 238.215*. Бројот на членови на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје на 31.12.2017 година достигна 14.157.* Средства во управување – Средствата во управување на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје достигнаа 494,2 милиони евра на крајот на 2017 година. Средствата во управување на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје достигнаа 11,3 милиони евра на крајот на 2017 година.**

Вкупни средства – Вкупните средства на Друштвото на крајот на 2017 година го надминаа износот од 7,99 милиони евра.** Добивка – Друштвото, во 2017 година, оствари добивка од 1,83 милиони евра, при намален надоместок за примени уплати (2,75%, наместо минатогодишниот 3,00%).**

Главнина – на крајот на 2017 година главнината на Друштвото достигна 7,69 милиони евра.**

И во годината што следува ќе останеме целосно посветени на основните принципи на корпоративното управување, компетенциите во управувањето и фидуцијарна должност. Дополнително ќе ги зајакнеме внатрешните контроли и ќе продолжиме разумно и дисциплинирано да ги инвестираме средствата на членовите во задолжителниот и доброволниот пензиски фонд. Исто така, ќе продолжиме со посветеност во работењето, со цел да ги оствариме зацртаните цели и да ја потврдиме лидерската позиција на Друштвото.

Со почит,

Весна Стојановска,
Генерален директор и претседател на Управниот одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

* Извор: Агенција за супервизија – МАПАС

** Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

ЕМБС на Друштвото: 5990815
 Даночен број: 4030005550662
 Адреса: Бул. „Илинден“, бр. 1, Скопје
 Контакт-телефон: 02 3243 777 и 02 3243 772
 Е-пошта: contact@kbprvo.com.mk
 Веб-адреса: www.kbprvo.com.mk

ПРОФИЛ НА ДРУШТВОТО

Друштвото е основано и регистрирано на 19.5.2005 година, согласно Законот за трговски друштва и Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и со дозвола бр. 02-470/3 за основање Друштво за управување со пензиски фондови и одобрение за управување со КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје издадени од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во понатамошниот текст: Агенцијата). Задолжителниот фонд почна со работа на 31.1.2006 година.

На 20.11.2008 година Агенцијата донесе одлука за издавање одобрение на Друштвото за управување со задолжителен пензиски фонд со неограничено траење.

На 24.8.2009 година, Друштвото доби дозвола бр. 02-1534/3 за проширување на дејноста – управување со доброволен пензиски фонд. На 4.12.2009 година, Друштвото доби полноважно одобрение за работа во третиот столб бр. 02-2158/5 за управување на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје. Доброволниот фонд почна со работа на 21.12.2009 година.

Во **оригиналната структура на капиталот** основачи на Друштвото се:

1. Прва покојнинска дружба дд Љубљана (реорганизирана во Прва Груп во 2007 година), со 51% сопственост во основачкиот капитал на Друштвото, односно 765 акции во вкупна номинална вредност од 765.000 евра.

2. Комерцијална банка АД Скопје, со 49% сопственост во основачкиот капитал на Друштвото, односно домашниот партнер учествува со 735.000 евра во основачкиот капитал.

Основната главнина беше поделена на 1.500 обични акции, со номинален износ од 1.000,00 евра по акција и секоја акција дава право на еден глас.

Во 2009 година основачите го зголемија капиталот за нови 300.000,00 евра.

Моменталната структура на капиталот е следната:

1. Prva Group plc.Ljubljana, со 51% сопственост во основачкиот капитал на Друштвото, односно 918 акции во вкупна номинална вредност од 918.000,00 евра.

2. Комерцијална банка АД Скопје, со 49% сопственост во основачкиот капитал на Друштвото, односно 882 акции во вкупна номинална вредност од 882.000,00 евра.

Основната главнина е поделена на 1.800 обични акции, со номинален износ од 1.000,00 евра по акција и секоја акција дава право на еден глас.

ИЗДВОЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ

За задолжителниот пензиски фонд:

- Број на членови заклучно со 31.12.2017 година: 238.215 членови и времено распределени лица¹.
- Големина на нето-средства во фондот заклучно со 31.12.2017 година: 30.392.736.971,60 МКД².
- Остварен просечен годишен номинален принос за периодот 31.12.2010 – 31.12.2017 година: 6,01%³.
- Остварен просечен годишен реален принос за периодот 31.12.2010 – 31.12.2017 година: 4,51%⁴.


Наплатуван надоместок од придонеси ⁵	
Период	КБ Прво
1.1.2010 – 31.12.2010	5,50%
1.1.2011 – 31.12.2011	4,50%
1.1.2012 – 31.5.2013	4,00%
1.6.2013 – 31.12.2013	3,75%
1.1.2014 – 31.12.2014	3,50%
1.1.2015 – 31.12.2015	3,25%
1.1.2016 – 31.12.2016	3,00%
1.1.2017 – 31.12.2017	2,75%
Наплатуван месечен надоместок од вкупни нето-средства на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје ⁶	
Период	КБ Прво
1.1.2010 – 31.5.2013	0,05%
1.6.2013 – 31.12.2014	0,045%
1.1.2015 – 31.12.2016	0,04%
1.1.2017 – 31.12.2017	0,035%
Надоместок за премин ⁷	
Број на денови ≤ 720	15 евра
Број на денови > 720	Не се наплаќа
Трансакциски провизии ⁸	Износ во денари
Вкупен износ на трансакциски провизии во периодот 1.1.2017 – 31.12.2017	479.858,58

Приносот на вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од вашето друштво што управува со задолжителниот пензиски фонд.

- Просечна уплата по член во 2017 година во денари: 1.848 МКД⁹.
- Висина на бруто-уплати во 2017 година во денари: 3.311.503.662,00 МКД¹⁰.
- Процентуално учество на средствата на фондот во странски сопственички хартии од вредност: 29,18% или 8.872.215.674,60 МКД¹¹.
- Процентуално учество на средствата на фондот во домашни државни обврзници: 63,35% или 19.261.648.128,54 МКД¹².

^{1,3,4,5,6,7} Извор: Агенција за супервизија – МАПАС

^{2,8,9,10,11,12} Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје



За доброволниот пензиски фонд:

- Број на членови заклучно со 31.12.2017 година: 14.157 членови¹.
- Големина на нето-средства во фондот заклучно со 31.12.2017 година: 694.240.573,61 МКД².
- Остварен просечен годишен номинален принос за периодот 31.12.2010 – 31.12.2017 година: 6,21%³.
- Остварен просечен годишен реален принос за периодот 31.12.2010 – 31.12.2017 година: 4,71%⁴.

Наплатуван надоместок од придонеси ⁵	
Период	КБ Прво
1.1.2010 – 23.4.2010	5,5%
24.4.2010 – 31.5.2013	4,0%
1.6.2013 – 31.12.2017	2,9% (или согласно договор за професионална пензиска шема на компанија)
Наплатуван месечен надоместок од вкупни нето-средства на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје ⁶	
Период	КБ Прво
1.1.2010 – 31.12.2010	0,15%
1.1.2011 – 31.12.2017	0,075%
Надоместок за премин ⁷	
Број на денови ≤ 360	10 евра
Број на денови > 360	Не се наплаќа
Трансакциски провизии ⁸	Износ во денари
Вкупен износ на трансакциски провизии во периодот 1.1.2017 – 31.12.2017	32.660,35

Приносот на вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална сметка е променлив и зависи од приносот на вашиот доброволен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од вашето друштво што управува со доброволниот пензиски фонд.

- Просечна уплата по член во 2017 година во денари: 5.534 МКД⁹.
- Висина на бруто-уплати во 2017 година во денари: 140.731.065 МКД¹⁰

^{1,3,4,5,6,7} Извор: Агенција за супервизија – МАПАС

^{2,8,9,10} Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО ЗА 2018 ГОДИНА

ПРОМОЦИЈА НА РЕФОРМИРАНИОТ ПЕНЗИСКИ СИСТЕМ
НА ЈАВНОСТА;

ОДРЖУВАЊЕ НА ПАЗАРНОТО УЧЕСТВО ВО ВТОРИОТ
СТОЛБ;

РАСТ ВО ПРОДАЖБАТА И УПЛАТИТЕ НА ТРЕТИОТ СТОЛБ;

ОДРЖУВАЊЕ НА КОНЗЕРВАТИВНА И ВНИМАТЕЛНА
ИНВЕСТИЦИСКА СТРАТЕГИЈА СО ГОЛЕМИ НАПОРИ
КОН ПОСТИГНУВАЊЕ НА ДОБАР ПРИНОС, КАКО ВО
ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ФОНД, ТАКА И ВО
ДОБРОВОЛНИОТ ФОНД;

ПРИМЕНА НА СВЕТСКИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
СРЕДСТВА;

КВАЛИТЕТНО КОМУНИЦИРАЊЕ СО ЧЛЕНОВИТЕ НА
ФОНДОВИТЕ;

ОДРЖУВАЊЕ НА ДОБРА И ПОСТОЈАНА КОМУНИКАЦИЈА
СО РЕГУЛАТОРОТ, ПИОМ, ВЛАДАТА И МЕДИУМИТЕ;

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВУВАЊЕ;

ОДРЖУВАЊЕ НА ИМИЏОТ ЗА СИГУРНО, ДОВЕРЛИВО,
ТРАНСПАРЕНТНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ПЕНЗИСКО
ДРУШТВО;

ВНИМАТЕЛНО СЛЕДЕЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ РИЗИЦИ:
ОПЕРАТИВНИ, ПАЗАРНИ И РЕГУЛАТОРНИ;

ВНЕСУВАЊЕ НА НОВИ АЛАТКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА
ПРОДУКТИВНОСТА НА РАБОТЕЊЕТО;

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ВТОРОТО НИВО НА МЕНАЏМЕНТ И
МИТИГАЦИЈА НА СИТЕ РИЗИЦИ ПОСОЧЕНИ ОД СТРАНА
НА МАПАС, ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР, ОДГОВОРНОТО
ЛИЦЕ ЗА РИЗИЦИ И НАДЗОРНИОТ ОДБОР;

ОПТИМИЗИРАЊЕ ПРОЦЕСИ;

РАБОТА СО СОВЕТОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ ВО
ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ СО ДАВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ.



ЕКОНОМСКОТО ОКРУЖУВАЊЕ ВО 2017 ГОДИНА И ПРОГНОЗИ ЗА 2018 ГОДИНА

МАКРОЕКОНОМСКА СОСТОЈБА ВО СВЕТОТ И ВО Р. МАКЕДОНИЈА

Глобалното економско окружување во 2017 година беше поволно, при умерено забрзување на порастот на реалниот БДП на светско ниво на 3,6%, наспроти 3,2% во претходната година. Со тоа процесот на циклично глобално закрепнување продолжи и во текот на оваа година, поддржан од инвестициската активност и од порастот на трговијата, а при поволни финансиски услови, приспособлива монетарна поставеност, понатамошно зголемување на довербата во глобални рамки и пораст на цените на примарните производи.

Во однос на групата развиени економии, значително подобрување на економските остварувања имаше во САД, каде што реалниот БДП порасна за 2,2% (1,5% во 2016 година), поддржано од зголемената доверба на домаќинствата и приватните бизниси. Солиден пораст од 2,1% на годишна основа забележа и еврозоната, што претставува највисока стапка на пораст во последниве седум години, под влијание на засилената домашна побарувачка, при поволни финансиски услови и намалени политички ризици, а во одредена мера и од нето-извозот поттикнат од поволните движења кај глобалната трговија.

Во групата на брзорастечките и економиите во развој, исто така, дојде до умерено забрзување на порастот на 4,6% (од 4,3% во 2016 година), но со разлики во темпото на закрепнување помеѓу одделните земји. И покрај поволните остварувања на краток рок, гледано на среден рок сè уште постојат одредени неповолни ризици за глобалниот пораст, поврзани со можноста за затегнување на финансиските услови, зголемување на протекционизмот во трговијата, несигурноста од преговорите за идните релации помеѓу Велика Британија и ЕУ и други геополитички ризици.

Просечната годишна стапка на инфлација на светско ниво во 2017 година изнесуваше 3,1%, што говори за одредено забрзување на инфлацијата во споредба со минатата година, кога изнесуваше 2,8%. Забрзувањето на инфлацијата е особено присутно кај развиените земји, каде што стапката на инфлација порасна од 0,8% во 2016 година на 1,7% во 2017 година, притоа отсликувајќи ги закрепнувањето на вкупната побарувачка и порастот кај цените на примарните производи. Ова особено се однесува на периодот август-декември, кога дојде до нагло зголемување на цените на нафтата, што придонесе за поизразен пораст на глобалната инфлација. Од друга страна, кај брзорастечките економии во 2017 година стапката на инфлација е речиси непроменета и изнесуваше 4,2% (4,3% во 2016 година).

На пазарите на примарни производи, во 2017 година, цените на енергијата и на металите забележаа значителен пораст, додека цените на прехранбените производи умерено се намалија. Гледано за 2017 година во целина, просечната цена на нафтата беше повисока за 21,1% од просечната цена во 2016 година, достигнувајќи 54 долари по барел. Гледано според динамиката, цената на нафтата бележеше пораст во текот на целата година, што во најголема мера беше одраз на зголемената глобална побарувачка, намаленото ниво на резерви и продолжувањето на договорот на земјите од ОПЕК и Русија за намалување на производството на нафта. Цената на металите во 2017 година забележа значителен пораст од 21,5%, во однос на цената во 2016 година. Гледано според динамиката, цените на металите растеа во текот на целата година, со поизразен пораст во првите девет месеци на 2017 година. Порастот на цените во најголема мера се должеше на зголемената побарувачка од страна на Кина и САД. Од друга страна, цената на храната во 2017 година забележа мало намалување од 2,0%.

Во САД, во услови на солидни остварувања на економијата, ФЕД продолжи со нормализација на монетарната политика. Така, ФЕД во 2017 година трипати ја зголеми каматната стапка, што на крајот на 2017 година беше повисока за 0,75 п.п. во однос на 2016 година, односно се движи во распон од 1,25 до 1,5%. Порастот на каматната стапка, во најголема мера, се должи на оцените на ФЕД за подобрени услови на пазарот на труд, забрзување на економскиот пораст, како и за можни инфлациски притисоци во иднина. Од друга страна, ЕЦБ одлучи да ја продолжи програмата за квантитативно олеснување до септември 2018 година, но во помал обем и без дефинитивен датум за нејзиното целосно прекинување со насоки за задржување на ниските референтни каматни стапки подолг период во иднина, сè до одржливо приспособување на инфлацијата кон целната инфлација.

Во однос на Р. Македонија, првата половина од годината беше во знакот на политичката нестабилност, што се одрази со пад на економската активност, воздржаност кај домашните и странските инвеститори и променливи валутни склоности кај населението во однос на депозитите во банките. Сепак, во втората половина од годината, со стабилизирањето на политичкиот амбиент и очекувањата на економските субјекти, дојде до подобрување на макроекономските остварувања. Во целина, во 2017 година македонската економија забележа економска стагнација (0% пораст на БДП). Покрај тоа, и во 2017 година продолжи трендот на намалување на невработеноста, поддржан од понатамошната примена на активни мерки на пазарот на трудот, со што стапката на невработеност се сведе на 22,4%.

Инфлацијата во текот на 2017 година бележеше постепено нагорно придвижување, во согласност со движењата на светските цени на основните производи, особено на горивата. Во просек, инфлацијата изнесуваше 1,4% и беше во рамките на проекцијата. Почнатата нормализација на основната каматна стапка во декември 2016 година (по нејзиното зголемување во мај 2016 година како реакција на политичката криза и шпекулациите), продолжи и во првите два месеца на 2017 година, со што во февруари 2017 година каматната стапка беше вратена на преткризното ниво од 3,25%.

* Извор: НБРМ



ФИНАНСИСКИ ПЕРФОРМАНСИ НА ДРУШТВОТО

Во 2017 година Друштвото оствари **нето-добивка** од работењето во износ од **112.506.230 денари**, а беше планирана добивка од **101.274.797 денари**.

Поголемата добивка во износ од 11.231.433 денари се должи на повисоки приходи од оперативни и финансиски активности и пониските трошоци во однос на планот.*

ПРИХОДИТЕ ОД ОПЕРАТИВНОТО РАБОТЕЊЕ на Друштвото за 2017 година изнесуваат **218.854.957 денари**, што се за **4.000.459 денари** повисоки од планираните **214.854.498 денари**.*

ПРИХОДИТЕ ОД ИНВЕСТИРАЊЕ на средствата на Друштвото за 2017 година изнесуваат **26.316.614 денари**, расходите од инвестирање изнесуваат **9.095.686 денари**. Нето-ефектот е реализирани финансиски приходи од 17.220.928 денари. Планирани беа **15.949.361 денари** приходи од инвестирање. Приносот на средствата на Друштвото за 2017 година изнесува 4,19%, а планираниот принос беше 3,94%.*

ПРИХОДИ што произлегуваат од вршење на основната дејност на Друштвото се провизии што ги наплатува Друштвото за управување со средствата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд и тоа: надоместок од придонеси во задолжителниот и доброволниот фонд, надоместок за управување со средствата во задолжителниот и доброволниот фонд, како и приходи од инвестирање на слободните парични средства.

ВКУПНИТЕ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ на Друштвото за 2017 година изнесуваат **110.779.002 денари**, а планирани беа **118.276.421 денари**. Друштвото има пониски расходи во однос на планот во износ од **7.497.419 денари**.*

Поголеми расходи што се остварени во 2017 година се:

- Расходите за маркетинг и агенти за задолжителниот и доброволниот пензиски фонд изнесуваат 4.117.315 денари, а беа планирани 4.041.027 денари.*
- Расходите за МАПАС (со вклучен трошок за пристап кон информацискиот систем на Агенцијата) и банката-чувар изнесуваат 46.971.754 денари, а планирани беа 46.632.055 денари. Повисоките трошоци во износ од 339.699 денари се резултат на повисоките годишни уплати и поголемиот износ на средства во управување во задолжителниот пензиски фонд во однос на планот.*
- Амортизацијата изнесува 2.679.622 денари плус трошок од 21.666 денари за неотпишана вредност на расходуван материјални средства, а планираниот трошок изнесува 3.290.568 денари. Не се реализираа сите планирани инвестиции.*
- Трошоците за плати и други надоместоци на вработените изнесуваат 34.004.579 денари. Во деловниот план на Друштвото трошокот за вработени изнесува 32.945.939 денари. Дополнителните трошоци за вработените, како што се патни трошоци, дневници за службени патувања, трошоци за образовни услуги и сл. изнесуваат 1.058.640 денари.*
- Во текот на 2017 година, согласно овластувањата, одговорностите и ангажираноста за членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор и за раководните лица беа исплатени плати, надоместоци на плата, надоместок за учество на седници, награда за успешност и други давачки во бруто-износ од 18.550.681 денари.*

Друштвото исплати дивиденда во висина од **1.000.000 евра во јуни 2017 година**.*

* Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ

На 31.12.2017 година, нето-средствата на **ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ФОНД** со кои управува Друштвото достигнаа износ од 30,393 милијарди денари (494,19 милиони ЕУР), а планирани беа 29,734 милијарди денари (483,48 милиони ЕУР).¹ Во 2017 година, во Фондот беа уплатени вкупно придонеси во износ од 3,312 милијарди денари (53,85 мил. ЕУР) или просечно месечно 276 милиони денари (4,49 милиони ЕУР), а планирани беа 3,286 милијарди денари (53,44 милиони ЕУР). Просечниот месечен уплатен придонес изнесува 1.848 денари по лице, а планирано беше 1.820 денари. Од почетокот на реформиранитот пензиски систем досега 232.587 членови примиле барем една уплата.² Од вкупниот број членови, заклучно со 31.12.2017 година, 97,64% имаат барем една уплата на лична сметка во Фондот, а 2,36% немаат ниту една уплата на месечен придонес на лична сметка.³ Во 2017 година од Задолжителниот фонд имаше вкупно исплати со износ од 45,111 милиони денари, по основа на исплати за трансфери во ПИОМ, НПФ и исплати кон членови (програмирани повлекувања, наследства и еднократни исплати).⁴ Друштвото има годишен приход од 91,023 милиони денари од надоместок од уплатени придонеси, што е просечен месечен приход од 7,58 милиони денари и е 1% повеќе во однос на планот. Друштвото има годишен приход од надоместок за управување со износ од 117,99 милиони денари.⁵ Вредноста на сметководствената единица на 31.12.2017 година изнесува 195,037486.⁶ Со состојба 31.12.2017 година, најголем дел од средствата на задолжителниот фонд, 63,35% друштвото ги вложи во државни хартии од вредност, 5,02% во депозити кај домашни банки, 2,13% во акции на домашни издавачи, и 29,18% во инвестициски фондови од странски издавачи.⁷

12

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ

На 31.12.2017 година, нето-средствата на Доброволниот фонд со кои управува Друштвото достигнаа износ од 694,24 милиони денари, (11,29 милиони ЕУР), а планирани беа 723,36 милиони денари (11,76 милиони ЕУР).⁸ Во Фондот беа уплатени вкупно придонеси во износ од 140,731 милиони денари (2,288 милиони ЕУР) или просечно месечно 11,73 милиони денари (191 илјада ЕУР), а планирани беа 175,395 милиони денари (2,852 милиони ЕУР).⁹ Од почетокот на реформиранитот пензиски систем досега, 14.156 членови примиле барем една уплата.¹⁰ Друштвото има годишен приход од 3,604 милиони денари од надоместок од уплатени придонеси што е просечен месечен приход од 300,32 илјади денари и е 19% помалку во однос на планот. Друштвото има годишен приход од надоместок за управување со износ од 5,519 милиони денари.¹¹ Во 2017 година од Доброволниот фонд имаше вкупно исплати со износ од 15,6 милиони денари, по основа на исплати за трансфери во НПФ и исплати кон членови (наследства и еднократни исплати).¹² Вредноста на сметководствената единица на 31.12.2017 година изнесува 162,989756.¹³ Со состојба на 31.12.2017 година, најголем дел од средствата на доброволниот фонд, 53,53%, друштвото ги вложи во државни хартии од вредност, 11,71% во депозити кај домашни банки, 4,46% во акции на домашни издавачи и 28,02% во инвестициски фондови од странски издавачи.¹⁴

^{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14} Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

^{6, 13} Извор: Агенција за супервизија – МАПАС

Управување со ризици

Секторот за управување со ризици во текот на 2017 година работеше на подобрување и воспоставување процедури за работа со цел подобрување на целокупниот процес за управување со ризици.

Како дел од редовните активности, на месечно и на квартално ниво се подготвуваат извештаи за состојбата на Клучните индикатори на ризик. Идентификацијата на Клучните индикатори на ризик е континуиран процес, па така во текот на 2017 година низ комуникација со вработените и редовно следење на состојбите во Друштвото и фондовите беше извршено ревидирање на постојните и беа дефинирани нови КРИ.

Следниве групи ризици се идентификувани: финансиски ризици, пензиски ризици, оперативни ризици и надворешни ризици.

Во финансиските ризици се опфатени повеќе видови ризици и тие ја мерат можната загуба од движењето на финансиските пазари.

Пензиските ризици ги мерат резултатите на фондот и даваат рани сигнали за ризиците што водат до неефективност на бизнисот.

Оперативен ризик е ризикот што не е својствен за финансиските ризици и ги мери ризиците што произлегуваат од прекршување на интерните процедури, лица и системи.

Екстерни ризици се ризици што не можат да се контролираат или нивното влијание не може да се намали.

Вотекотна годината се посвети големовнимание на идентификација на нови оперативни ризици, како и стандардизирање на начинот на нивно мерење.

Секојдневното следење на моменталната структура на портфолијата на фондовите со кои управува Друштвото во однос на структурата и дозволените отстапувања предвидени со Инвестициската политика (Инвестициската тактика и Инвестициска стратегија), како и законските и подзаконските акти, ја зајакнува контролата над управувањето со средствата на фондовите и Друштвото.

Континуирано се подготвуваат месечни извештаи за ризици, месечни извештаи за следење лимити, анализа на атрибуција на ризици и атрибуција на приноси.

Инвестирање на средствата на фондовите

Управниот одбор на своите седници донесуваше одлуки за инвестирање на средствата на пензиските фондови, врз основа на кои се инвестираа овие средства. Кон крајот на годината беа утврдени редовните годишни тактики за инвестирање на средствата на задолжителниот и доброволниот фонд, со кои беше уреден начинот на работење на Друштвото во однос на инвестирањето на средствата на пензиските фондови за следната година.

Во врска со задолжителниот фонд, во текот на целата 2017 година се градеа позиции во акции во странство преку индексни фондови, ЕТФ што котираат на најголемите странски берзи. На тој начин се диверзифицираа голем дел од средствата што се инвестираат во акции во странство. Оваа класа инструменти имаше значаен удел во остварувањето на приносот за 2017 година, имајќи го предвид порастот на берзанските индекси.

Ваквите одлуки и тактики за реализација на инвестициите на фондот придонесоа за пораст на сметководствената единица на задолжителниот фонд од 5,55% за 2017 година.*

Во однос на доброволниот фонд, во текот на целата 2017 година се градеа позиции во акции во странство преку индексни фондови, ЕТФ што котираат на најголемите странски берзи. На тој начин се диверзифицираа голем дел од средствата што се инвестираат во акции во странство. Оваа класа инструменти имаше значаен удел во остварувањето на приносот за 2017 година, имајќи го предвид порастот на берзанските индекси.

Дисциплинирано се градеше позиција во сите инструменти во текот на целата 2017 согласно тактиката за годината.

Ваквите одлуки и тактики за реализација на инвестициите на фондот, на крајот придонесоа пораст на сметководствената единица на доброволниот фонд од 5,52%.*

Во текот на 2017 година, Друштвото продолжи со директна релација со повеќе странски дилери/брокери од повеќе европски банки, со што значително се придонесе за подобрување на квалитетот за работа, воспоставување на подобра релација и навремено информирање за случувањата на странските пазари.

* Извор: Агенција за супервизија – МАПАС

Усогласеност на работењето на Друштвото со прописите и спречување на перење пари и финансирање тероризам

Главната цел на остварувањето на функцијата контрола на усогласеност со прописите е обезбедување на законско работење на Друштвото и заштита на Друштвото од последиците што би можеле да се јават поради непочитување на прописите. За регулативата што беше донесена во 2017 година, одговорното лице за контрола на усогласеност на работењето на Друштвото навремено изготвуваше информации што беа разгледувани на седници на Управен одбор и со тоа континуирано и тековно го информираше Управниот одбор за измените и активностите што треба да ги преземе Друштвото, како и сите организациски единици.

Друштвото има усвоено и применува Програма за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело, како и интерни процеси, одржува обуки од таа област, соработува со надлежните институции и во целост ги има имплементирани сите инструменти што произлегуваат од законската регулатива и се однесуваат на ефикасно откривање и спречување перење пари. Целта на Друштвото е да оневозможи доброволниот пензиски фонд со кој управува да биде искористен за спроведување на нелегални активности.

Внатрешна ревизија

Внатрешната ревизија во Друштвото претставува независна активност на давање на објективно уверување и совет, воспоставена со цел да придонесе кон зголемување на вредноста и подобрување на работата на Друштвото и на пензиските фондови. Таа помага Друштвото и пензиските фондови да ги остварат своите цели, применувајќи систематски, дисциплиниран пристап за процена и подобрување на ефективноста на процесите за управување со ризикот, контролата и управувањето.

Во текот на 2017 година Внатрешната ревизија изврши вкупно седум ревизии и даде вкупно 50 препораки за унапредување на работењето на Друштвото и пензиските фондовите. Годишниот план за ревизија за 2017 година беше целосно реализиран и беа спроведени дополнителни вонредни ревизии на барање на Управниот одбор.

Предмет на ревизија беа:

- Управување со човечки ресурси;
- Администрирање придонеси;
- Управување со средства на фондовите;
- Имплементација на препораки од МАПАС;
- Продажба на пензиско осигурување;
- Спечување на перење пари;
- Поддршка на членовите.

За мислењата и за резултатите од извршените ревизии беа доставени детални ревизорски извештаи до Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото, во кои се укажуваше на можните ризици со препораки за отстранување на одредени неправилности.

Продажба

Во текот на 2017 година активностите на Друштвото во делот на продажбата и кај двата фонда со кои управува беа насочени во правец на одржување, а воедно и зголемување на пазарното учество. За таа цел се посвети особено внимание на квалитетот на услугите што Друштвото ги нуди на новите, но и на постојните членови. Во текот на 2017 година во задолжителниот пензиски фонд се приклучија 15.457 членови*, со што пазарното учество за 2017 година изнесува 51,11%. Во делот на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување се реализираа низа активности за привлекување на колку што е можно поголем број членови и склучување на поголем број договори за членство во доброволниот пензиски фонд, пред сè преку директни презентации на компании и индивидуални лица. Исто така, значајно внимание во работењето на третиот пензиски столб се посвети и на зголемување на уплатите во Доброволниот пензиски фонд. Како резултат на продажната стратегија на Друштвото во 2017 година 338 лица** станаа членови на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје.

* Извор: Агенција за супервизија – МАПАС

** Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Пазарно учество

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ПЕНЗИСКИ ФОНД

Број на членови и времено распределени лица заклучно со 31.12.2017 година ¹	52,10%
Нето-средства на фондот ²	53,40%

ЗА ДОБРОВОЛНИОТ ПЕНЗИСКИ ФОНД

Број на членови заклучно со 31.12.2017 година ³	59,48%
Нето-средства на фондот ⁴	53,55%

Маркетинг-активности и мрежа на агенти

16

И 2017 година ја одбележаа позначајни активности во однос на маркетингот. Пред сè, континуирана работа на терен и наоѓање можности за продажба, проширување на продажната мрежа на Друштвото, зголемување на бројот на агенти, присутност во медиуми (електронски и пишани) од аспект на давање изјави, анализи и мислења, објава на огласи во нив, активно учество во работни групи за следење на состојбите во пензискиот систем, одржување презентации за карактеристиките на тристолбниот пензиски систем. Големо внимание се посвети на информирањето и зголемување на свеста на членовите за своите права што произлегуваат од реформиранитот пензиски систем. Во таа насока беа спроведени и кампањите „Зелен плик“, „Погледни подалеку на www.penzija.mk“ и „Кампања за ажурирање на лични податоци“, што ја одбележаа оваа година, вклучувајќи ПР-активности, радиореклама на радиостаниците низ Р. Македонија, поврзано со ажурирање на лични податоци на членовите во текот на декември 2017 година, изјави и интервјуа на членовите на Управниот одбор на Друштвото поврзани со активностите на Друштвото, пензиските фондови, пензискиот систем и други економски теми. Воедно, се работеше и на заедничка промоција на системот преку финансиска едукација на младите заедно со МТСП, МАПАС и НЛБ НПФ.

Оваа година, во рамките на своите маркетинг-активност за промоција на придобивките од Доброволното пензиско штедење, беше објавен и нов маркетинг-материјал со акцент на информирање на јавноста за добиените награди и за постигнатите успеси на Друштвото.

Имајќи го предвид значењето на пристапот до квалитетни и лесно разбирливи информации, како и одржување на транспарентноста во своето работење, Друштвото во 2017 година ја ревидираше својата интернет-страницата www.kbprvo.com.mk.

На 31.12.2017 година, Друштвото имаше 153 агенти во Регистарот на агенти, што го води Агенцијата за супервизија – МАПАС, лиценцирани за работа во задолжителното и доброволното пензиско осигурување. Во текот на годината, 12 нови агенти беа обучени и го положија испитот за агент организиран од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС.

^{1,2,3,4} Извор на податоци:
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Обуки на агентите

Друштвото одржа една обука за полагање на целосниот испит на новите кандидати за агенти и три обуки за агентите на кои беа разгледувани неколку важни теми: постапката за склучување договори со потенцијални членови во двата пензиски фонда, и тоа задолжителни активности, постапка за склучување договори со повозрасни осигуреници, начин и рокови на достава на склучените договори до Друштвото, спречување на перење пари и финансирање тероризам и заштита на лични податоци, начин и постапка на исплата на пензии и пензиски надоместоци, како и за начинот на инвестирање на средствата на фондовите.

Исто така, беа реализирани континуирани обуки на помали групи агенти како редовни активности при посета на другите градови во државата. Овие обуки имаа цел проширување на познавањата на агентите за доброволното пензиско осигурување и надградба на продажните вештини, но се користеа и за постојано потсетување на агентите за важноста од почитувањето на законите, подзаконските акти и интерните правила на Друштвото.

Информатичко-комуникациска технологија и заштита на лични податоци

17

Друштвото во 2017 година работеше на подобрување на достапноста и воведување на нови софтверски решенија за автоматизирање на деловните процеси на компанијата. Се работеше на надградба на апликациите за генерирање извештаи за фондовите и надградба на апликациите за управување со сметките на членовите на задолжителниот и доброволниот фонд. Во текот на годината, се работеше на промена и подобрување на инфраструктурата, во делот на системската и комуникациската опрема. Во рамките на информативниот систем, воведовме нова интернет-страница со нов дизајн и побрза и понова технологија.

Како дел од годишниот план за тестирање на Планот за континуитет на работа имаше успешно завршено тестирање на секундарната локација на Друштвото. Целта на тестирањето беше да се провери и да се потврди работењето на Друштвото во случај на природни непогоди или какво било нарушување на оперативноста на примарната локација на компанијата. Обезбедување на континуирана обука за вработените во нашата компанија останува многу важна цел за Друштвото. Акцентот и оваа година беше ставен на неколку различни области, како што се:

- Заштита на личните податоци;
- Обука за безбедност на информативниот систем;
- Планот за континуитет на деловното работење на компанијата и најдобрите практики во итни случаи.

Во минатата година, исто така, се работеше на подобрување на интегритетот на информатичките системи и воведување на дополнителни контролни механизми во постојните апликации. Во текот на годината се работеше на спроведување на постојните мерки за заштита на личните податоци и воведување на дополнителни мерки со цел подобра заштита на личните податоци на членовите.

Човечки ресурси

Друштвото посветува големо внимание на кадровската политика, од моментот на селектирање и прием на работници, сè до нивно воведување и пренесување на своето искуство со цел нивна мотивација за работа. Како дополнителна мотивација за своите вработени Друштвото излегува во пресрет преку помагање при нивно стручно усовршување, овозможување на персонален развој и развој во кариерата, унапредување, задржување на своите вработени.

Основни начела врз кои се заснова работењето на Друштвото се:



- Тимска работа
- Перфекција во работењето
- Почитување на луѓето и околината
- Лидерство
- Интегритет
- Фокус кон клиентот

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје со состојба на 31.12.2017 година брои 32 вработени.

Развој и обуки на вработените

Професионалното унапредување на вработените значи унапредување и усовршување на работењето на Друштвото, а со тоа и овозможување на професионална и поквалитетна услуга на членовите и идните членови на пензиските фондови со кои управува Друштвото.

Како и секоја година, и во текот на 2017 година вработените беа поттикнувани од страна на Менаџментот на Друштвото активно да бараат можности за доусовршување на своето знаење преку учество на обуки, конференции и полагање на стручни испити во својот делокруг.

Вотекот на годината сезема учество на разни обуки и советувања, како што е обуката организирана од институтот „Концепт“ на тема „Од менаџер до лидер – стилови на водење на компанија“, Шеста меѓународна истражувачка конференција на НБРМ и Конференција на ЛСЕЕ, учество на 18-тата годишна конференција на Македонската берза, учество на 22-то годишно собрание на АЦИ Македонија Здружение на финансиски пазари, присуство на обуката „Креирање напредни маркетинг-стратегии со користење на Ексел за маркетинг и продажба“, организирана од страна на институтот „Концепт“, семинар на тема „Статистика за актуари со користење на програмот R“, организиран од Македонското актуарско здружение „Актуар“, семинар на тема „Управување со конфликти“, организиран од Стопанската комора на Македонија, учество на конференција во организација на Inside ETFs во Лондон, Велика Британија, обука за вработените во секторот за управување со средства и секторот за управување со ризици во Рајфајзен банка од Виена, обука на тема „Нова верзија на брендирањето – бренд 2.0“ во Стопанска комора, организирана од страна на „Македонија-Експорт“, присуство на обуката на тема „Внатрешна ревизија базирана на ризик“, организирана од Институтот на внатрешни ревизори на РМ, присуство на обуката на тема „Развој на менаџерските вештини“, организирана од PwC Академија и Тренинг-центарот на Македонската берза, присуство на IPE Conference & Awards 2017, што ќе се одржи во Прага, Република Чешка, присуство на обуката на тема „Успешно справување со жалби и рекламации на клиенти“.

Друштвото исто така ја следеше и работата со правното уредување на создадените односи, преку ангажирање на агентите, преку договор за застапување на Друштвото во склучувањето на договорите за членство и вршење работи на маркетинг, договорно уредување на односите и со другите лица, соработниците, изработката на правни лекови и слично.

Корпоративно општествена одговорност

Со цел зголемување на информираноста на членовите и пензионираните членови за двостолбниот пензиски систем во текот на 2017 година Друштвото презема активности за нивно информирање, при што телефонски беа контактирани, односно анкетирани 5.000 членови на задолжителниот пензиски фонд со цел добивање информација дали го добиле годишниот извештај за пензиска заштеда, точноста на адресата за кореспонденција и информација за проверка на својата сметка онлајн преку интернет-страницата на Друштвото. Исто така, како и секоја година, по добивање на вратената пошта од годишните извештаи за пензиска заштеда, Друштвото изврши телефонска анкета на членовите на двата пензиски фонда, чијшто годишен извештај е вратен, со цел да утврди дали тие имаат промена на адресните податоци.

Пристапот до квалитетни и лесно разбирливи информации, како и одржување на транспарентноста во работењето се едни од клучните сегменти во работењето. За таа цел, во 2017 година Друштвото ја ревидираше својата интернет-страница www.kbprvo.com.mk, со што таа е достапна за јавноста на македонски, албански и англиски јазик, со цел отворена комуникација и транспарентност за членовите кои во секое време имаат увид во своите средства и во нивното оплодување. Со цел приближување до членовите, Друштвото ја прошири својата продажна мрежа со нови продажни места во Скопје и во други помали градови, сè со цел обезбедување на поголема покриеност на целата територија.

Во текот на јуни 2017 година, со одлука на Владата на Република Македонија, беше формиран Совет за следење на состојбите во пензискиот систем, со цел разгледување прашања поврзани со одржливоста на пензискиот систем, следење на имплементацијата на реформата на пензискиот систем, како и иницирање мерки за подобрување на состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување и обезбедување на одржливоста на пензискиот систем на долг рок. Друштвото, преку својот претставник во Советот, учествуваше на трите одржани седници.

Тргувајќи од својата фидуцијарна должност, минатата година, Друштвото изврши повеќе анализи на членството на задолжителниот пензиски фонд со кој управува, со посебен акцент на повозрасните членови на Фондот.

Водејќи се од претходното искуство, врз основа на Законот за ратификација на договорот меѓу Владата на Р. Македонија и Владата на Р. Германија за одбегнување на двојно оданочување во однос на даноци на доход и на имот, Друштвото, во име и за сметка на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд со кои управува, и во 2017 година побара поврат на данок на исплатена дивиденда на хартија од вредност во Р. Германија, во која се инвестирани средствата на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд, по што повторно е извршен поврат на задржан данок по основа на остварен приход од дивиденда во рамките на инвестирање на средствата на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд со кои управува Друштвото. Со оваа активност на Друштвото средствата добиени врз основа на извршен поврат на задржан данок по основа на приход од дивиденда, директно се пренесени на сметките на членовите на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд.



Корпоративно управување

Корпоративното управување на Друштвото се темели врз правилата на управување и надзор, утврдени со Кодексот за добро корпоративно управување на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, донесен од страна на Управниот одбор, а одобрен од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

Согласно Кодексот, корпоративното управување претставува збир правила со кои се уредуваат начинот, постапките и процесите преку кои органите на надзор и управување, лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица во Друштвото донесуваат одлуки во врска со управувањето на Друштвото и КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје и начинот како се следи имплементацијата на тие одлуки. Целта на доброто корпоративно управување на Друштвото е обезбедување одговорност и транспарентност во работењето на Друштвото, создавање доверба меѓу органите на надзор и управување и заинтересираните субјекти, особено членовите на пензиските фондови и подобрување на ефикасноста на работењето на Друштвото и пензиските фондови. Надзорниот и Управниот одбор на Друштвото се одговорни за воспоставување на структурата на корпоративното управување на Друштвото.

Спонзорства и донации

Водејќи се од практиката во претходни години, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и минатата година го спонзорираше Скопскиот маратон, спонзорството беше дополнето и со донација, односно за секој истрчан метар од страна на своите вработени, Друштвото одвои по еден денар наменет за донација. Друштвото донираше и финансиски средства за Амбасадата на Р. Словенија за организација на настан по повод Денот на државноста на Р. Словенија и други видови донации.





Примена на Кодексот за добро корпоративно управување на Друштвото

21

Овластениот актуар, назначен од страна на Друштвото во 2017 година доставуваше потврди со свое мислење до Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС согласно Законот, а за својата работа одговараше пред Управниот одбор на Друштвото.

Помеѓу низата активности што беа преземени од лицето одговорно за управување со ризици, во 2017 година најголем акцент беше ставен на советување на Управниот одбор при носење на инвестициски одлуки, зајакнување на следењето и на идентификацијата, мерењето и контролата на состојбата на оперативните ризици, контролата над управувањето со средствата на фондовите што се спроведува врз основа на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и Правилниците (подзаконските акти) и други активности.

Во рамките на активностите на усогласеност на работењето на Друштвото со прописите, континуирано се следеа сите нови прописи и измените и дополнувањата на постојните прописи, што се однесуваат на работењето на Друштвото, уште во фаза на нивната подготовка.

Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор и раководните лица во Друштвото имаат фидуцијарна должност да работат единствено во корист на интересите на членовите и пензионираните членови на пензиските фондови. Оваа должност ја спроведуваа со примена на високи стандарди на етика и интегритет и без судир на интереси и обезбедија нејзина примена од страна на секој вработен и работно ангажиран во Друштвото.

Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и раководните лица во Друштвото, при управувањето и контролата на инвестирањето на средствата на пензиските фондови применуваа степен на грижа, делотворност и вештини што би ги применувал разумен човек при инвестирање на сопствените средства. Надзорниот одбор во текот на 2017 година се запознаваше со целокупното работење на Друштвото преку разгледување и усвојување извештаи, политики и други документи што се доставуваа на редовните состаноци, но по потреба дополнително се информираше од страна на Управниот одбор.

Органи за управување и инвестирање на средствата на пензиските фондови на Друштвото

Во текот на 2017 година, органите на управување на Друштвото ги вршеа своите активности согласно законските прописи и Статутот на Друштвото:

Собранието на акционери во 2017 година одржа две седници. На седницата на Собранието, одржана на 28.03.2017 година, беа усвоени редовните извештаи и Годишната сметка на Друштвото. Собранието на Друштвото го свикува Управниот одбор на Друштвото, односно Надзорниот одбор, кога тоа е предвидено со закон, по сопствена иницијатива или барање на акционер во согласност со Законот.

Надзорниот одбор на Друштвото во 2017 година одржа вкупно пет седници, а беа донесени и одлуки без одржување состаноци.

Надзорниот одбор го избира Собранието на Друштвото. Надзорниот одбор брои 6 (шест) члена, од кој најмалку една четвртина од членовите мораат да бидат независни членови.

Од редот на членовите на Надзорниот одбор членовите избираат претседател на Надзорниот одбор, кој ги свикува и претседава со седниците на Надзорниот одбор. Во отсуство на претседателот на Надзорниот одбор присутните на седницата избираат член кој ќе го заменува претседателот на седницата.

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор е 4 (четири) години.

Надзорниот одбор одржува најмалку четири состаноци, и тоа секои три месеци во текот на годината.

Надзорниот одбор најмалку еднаш годишно врши оценка на работењето на Управниот одбор на Друштвото, што се состои од оценка на:

- Постигнување на стратешките цели на Друштвото;
- Спроведување на деловниот план и програма за работа на Друштвото и пензиските фондови;
- Спроведување на инвестициските стратегии на пензиските фондови;
- Структура и функционирање на системите на внатрешна контрола и управување со ризици;
- Примена на интерните правила и процедури;
- Квалитет на процесите за финансиско известување; и
- Усогласеност на работењето на членовите на Управниот одбор со законите и подзаконските акти.

Управниот одбор на Друштвото своето работење го остваруваше на редовни седници. Во текот на 2017 година Управниот одбор одржа вкупно 59 седници.

Во 2017 година Управниот одбор на Друштвото беше составен од два члена. Членовите на Управниот одбор го застапуваат Друштвото во односите со трети лица.

Управниот одбор на Друштвото определува раководни лица во Друштвото и го надгледува нивното работење. Управниот одбор најмалку еднаш годишно врши оценка на работењето на секој вработен и работно ангажиран во Друштвото.

Инвестицискиот одбор е советодавно стручно тело избрано од Управниот одбор што врз основа на движењата и состојбите на финансискиот пазар и анализа на финансиските инструменти даваше предлози на Управниот одбор за инвестирање на средствата на пензиските фондови во одделни инструменти.

Друштвото ги инвестираше средствата на членовите на пензиските фондови во согласност со строго дефинирани правила и принципи и супервизија вршена од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, додека чуварот на имот ги чува средствата на фондовите одвоено од средствата на Друштвото.

Одговорен за донесување и спроведување на одлуките за инвестирање на средствата на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд е Управниот одбор на Друштвото. Лицата вклучени во процесот на инвестирање на средствата на пензиските фондови при носење на инвестициските одлуки ги земаа предвид советите и препораките дадени од одговорното лице за управување со ризици. Друштвото има посебен сектор за управување со средства што директно ги спроведуваше одлуките на Управниот одбор на Друштвото.

Во текот на 2017 година Инвестицискиот одбор одржа вкупно 12 редовни седници и една вонредна седница.

Постапка и квалификации за избор на член на Надзорен и Управен одбор на Друштвото

За избор или реизбор на член на Надзорен и Управен одбор, Друштвото доставува барање со документација за одобрение до Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС, 60 дена пред истекот на мандатот на постојниот член на Управен/Надзорен одбор. Постапката и документите за добивање одобрение од Агенцијата се уредени со Правилникот за начин и постапка за избор на член на Управен одбор и Надзорен одбор на пензиско друштво, донесен од страна на Агенцијата – МАПАС.

За член на Надзорен одбор и Управен одбор на Друштвото може да се именува лице кое, освен условите предвидени со Законот за трговски друштва, ги исполнува и следните услови:

- да има високо образование;
- да има работно искуство од најмалку пет години во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управување со средства и инвестирање, управување со задолжителни и/или доброволни пензиски фондови или финансиски услуги од кои три години работно искуство на раководна позиција;
- да не издржува прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управување со средства и инвестирање, управување со задолжителни и/или доброволни пензиски фондови или финансиски услуги;
- да не издржува казна за кривично дело од областа на финансии и банкарството и предизвикување стечај на правно лице;
- да поседува добра репутација со што ќе се обезбеди сигурно и стабилно работење на Друштвото и пензиските фондови.

Дополнително, членот на Управниот одбор треба да ги исполни и следните услови:

- да ги познава прописите од областа на капиталното финансирано пензиско осигурување; и
- да достави програма за работење на Друштвото и пензиските фондови од својот делокруг на работа до Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најмалку еден од членовите на Управниот одбор треба да има положен испит за инвестициски советник или друг соодветен испит од надлежна институција во странство.

При изборот на членови на Надзорниот одбор на Друштвото се назначува кои членови се избираат како независни членови на Надзорниот одбор.

Дополнителни услови што треба да ги исполнува независен член на Надзорниот одбор се да:

- немало материјален интерес или деловен однос со пензиското друштво како деловен партнер или како раководно лице, член на управен одбор или член на надзорен одбор во деловниот партнер на пензиското друштво во последните пет години;
- не било вработено, не е член на управен одбор или член на надзорен одбор на пензиското друштво во последните пет години;
- не е поврзано лице на пензиското друштво, вработен во поврзано лице на пензиското друштво или застапува поврзано лице на пензиското друштво;
- не е поврзано физичко лице со член на управен одбор или надзорен одбор на пензиското друштво; и
- не работело и не работи во друштво за ревизија што во последните три години вршело надворешна ревизија на работењето на пензиското друштво.

Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица во Друштвото треба да имаат соодветна управувачка и оперативна компетентност заради извршување на должностите што им се доделени и секогаш да бидат информирани за прашањата што се однесуваат на нивниот делокруг на работа. Бројот на членови, критериумите, начинот за избор и мандатот на Надзорниот и Управниот одбор се уредени со Статутот на Друштвото. Начинот на работа, свикување и одржување седници на Надзорниот и Управниот одбор детално се уредува со Деловникот за работа на Надзорниот одбор на Друштвото и Деловникот за работа на Управниот одбор на Друштвото. Нивниот состав и начинот на работа треба да обезбеди независно, автономно, самостојно и слободно изразување на ставовите и мислењата на секој член.

Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица во Друштвото треба да имаат услови за континуирана обука преку нивно запознавање со меѓународните искуства и добрите практики на управување со пензиско друштво и пензиски фонд, особено во областите каде што се констатирани слабости и потреба од унапредување.



Структура на Друштвото

НАДЗОРЕН ОДБОР

Состав на Надзорниот одбор:

Претседател – Аленка Жнидаршич Крањц
 Член – Маја Стевкова Штеријева
 (ја извршува функцијата почнувајќи од 7 јули 2017 година)
 Член – Милица Георгиева
 Член – Јанез Крањц
 Независен член – Сашо Арсов
 Независен член – Маријан Шунта
 (ја извршува функцијата почнувајќи од 7 јули 2017 година)

УПРАВЕН ОДБОР

Состав на Управниот одбор:

Претседател и член – Весна Стојановска
 (функцијата член на Управниот одбор ја извршуваше во текот на цела 2017 година, а во периодот до 19 мај 2017 и периодот од 29 септември 2017 година ја вршеше функцијата и претседател на Управниот одбор)
 Член – Филип Николоски (ја извршуваше функцијата заклучно 19 мај 2017 година)

В.Д.-член – Аленка Жнидаршич Крањц
 (претседател на Надзорниот одбор на Друштвото ја вршеше функцијата вршител на должност – член и претседател на Управниот одбор во периодот од 26 мај 2017 до 28 септември 2017 година)


Член – Предраг Милошевски
 (ја извршува функцијата почнувајќи од 28 септември 2017 година)

ИНВЕСТИЦИСКИ ОДБОР

Состав на Инвестициски одбор:

Претседател: Весна Стојановска
 (ја извршува функцијата почнувајќи од 6 јуни 2017 година, претходно функцијата ја извршуваше Филип Николоски)
 Член: Горан Мартиноски
 Член: Борко Вречко
 Член: Иван Јованович
 (ја извршуваше функцијата заклучно со 30 ноември 2017 година)

Организациска шема



Мрежа на продажни места на Друштвото

состојба 31.12.2017

ЛИСТА НА ПРОДАЖНИ МЕСТА НА КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ – 31.12.2017

Р. бр.	Продажно место		Адреса	Телефон
1	КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Седиште на Друштвото	Бул. „Илинден“, бр. 1, Скопје	02 3 243 777
2	Комерцијална банка АД Скопје	Централа – КБ2	Ул. „Орце Николов“, бр. 3, Скопје	02 3 168 168
3	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура ГТЦ	ГТЦ Скопје, локал 6, д.е. 267	02 3 165 906
4	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура Драчево	Ул. „Ужичка Република“, лок. 285, Скопје	02 2791 032
5	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура Буњаковец	Булевар „Партизански одреди“, бр. 27А, Скопје	02 3228 516
6	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Велес	Ул. „8-ми Септември“, бр. 59/1, Велес	02 3167 570
7	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Кочани	Кеј на Револуција, бр. 1, Кочани	02 3167 370
8	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Куманово	Плоштад „Маршал Тито“, бр. 12, Куманово	02 3167 333
9	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Охрид	Ул. „Партизанска“, бр. 24, Охрид	02 3167 402
10	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Прилеп	Ул. „Мице Козар“, бр. 1 А, Прилеп	02 3167 510
11	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Штип	Ул. „Маршал Тито“, бр. 10, Штип	02 3167 540
12	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Кавадарци	Ул. „Маршал Тито“, бр. 14 Б, Кавадарци	02 3167 366
13	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Битола	Ул. „Никола Тесла“, бр. 18, Битола	02 3167 441
14	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Тетово	Ул. „Видоје Смилески Бато“, бр. 60, Тетово	02 3167 399
15	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура Гевгелија	Ул. „Гевгелиски партизански одреди“, бр. 4/2-1, Гевгелија	034 217 071
16	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура Делчево	Бул. „Македонија“, бр. 45, Делчево	033 412 356
17	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура Кичево	Бул. „Ослободување“, бб, Кичево	045 228 384
18	Комерцијална банка АД Скопје	Филијала Гостивар	Ул. „Гоце Делчев“, бр. 89, Гостивар	02 3167 350
19	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура Радовиш	Ул. „22 Октомври“, бр. 19/2, Радовиш	032 631 595
20	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура Струга	Ул. „Пролетерски бригади“, бр. 44, Струга	02 3 167 316
21	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура Автокоманда	Ул. „16 Македонска бригада“, бр. 2а, Скопје	02 3173 231
22	Комерцијална банка АД Скопје	Експозитура Бисер	Ул. „Јане Сандански“, бр. 26, Скопје	02 2451 294

КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ

Ревидиран финансиски извештај за периодот 01.01.2017 - 31.12.2017

Овој извештај може да го погледнете и на интернет страната на
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје - www.kbprvo.com.mk

ПРИЛОЗИ

Овој извештај може да го погледнете и на интернет страната на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје.

EY
Building a better working world

Ernst & Young
Светилник 148-Шоп
Бил. и м. бр. 10-24
1000 Скопје
Република Македонија

Тел: (+389 2) 311 31 31
Факс: (+389 2) 311 34 38
www.ey.com

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТ РЕВИЗОР

Извештај на финансиските извештаји

До акционерите на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Ние извршавме ревизија на применените финансиски извештаји на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје ("Друштвото"), кои што ги сочинуваат извештајот за финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2017 година и извештајот за сеплофатна добивка, извештајот за промените на капиталот, извештајот на паричните текови за годината која завршува тогаш и прелестот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаји

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на сите финансиски извештаји во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и сметководствената регулатива прифатена во Република Македонија, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаји коишто се однесуваат на материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на немара или грешка.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност е да изразиме мислење за сите финансиски извештаји врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година на Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја гарантираме и извршавме ревизијата да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаји се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и објективноста на финансиските извештаји. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаји, без разлика дали се резултат на немара или грешка. Кога ги правиме проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релеванта за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаји на Друштвото за да објавува ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на извршување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаји.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доградни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

* * *

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаји објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2017 година како и финансиската усојност и паричните текови на Друштвото за годината што завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и сметководствената регулатива прифатена во Република Македонија.

Други прашања


Финансиските извештаји на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје за годината која што завршува 31 декември 2016 се ревизирани од друг ревизор кој, на 14 февруари 2017 година, изрази мислење без резерва на извештајот.

Извештај за други правни и регулаторни барања


Раководството, исто така, е одговорно за подготвката на годишниот извештај за работење во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работење е конзистентен со годишната сметка и ревизорските финансиски извештаји на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2017 година. Нашите постапки во врска со годишниот извештај за работење се извршени во согласност со МСР 720 прифатен и објавен во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година на Република Македонија и се однесуваат само на сакана дата историските финансиски информации во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревизорските финансиски извештаји на Друштвото.

Годишниот извештај за работење е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревизорските финансиски извештаји на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2017 година.

Брент и Јанг Овајстени Ревизори ДОО Скопје


Брент и Јанг Овајстени Ревизори
 ДОО Скопје

Скопје,
13 февруари 2018 година



ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk

КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2017

со извештај на независнит ревизор

До изјадите делови

Бележката	2017	2016
Приходи од управување со фондовите	4	218.239
Приходи од надоместот од придонеси	94.725	94.281
Приходи од надоместот за управување	123.513	114.913
Приходи од надоместот за премини	1	-
Расходи на управување со фондовите	4	(87.386)
Расходи за МАПАС (св. од утврдени придонеси)	(27.615)	(25.359)
Расходи за членот на ком. (св. од утврдени придонеси)	(18.159)	(16.192)
Расходи за Фондот на ПРКОМ (св. од утврдени придонеси)	-	-
Трговски на трансакции	(892)	(528)
Трговски на маркети	(9.186)	(11.676)
Трговски на агентн	(405)	(775)
Останати трговски на управување со фондовите	(1.231)	(1.266)
Добивка од управување со фондовите	168.859	153.418
Останати приходи на Друштвото	5	636
Расходи од управување со Друштвото	6	(53.399)
Расходи за материјал и услуги	(8.613)	(9.180)
Амортизација	(11.112)	(12.879)
Останати трговски од работење	7	(8.102)
Плати, надоместок за плата и останати трговски за работење	8	(19.011)
Плати, надоместок за плата и останати трговски за работење	20	(34.895)
Резервиранија за трговски и ризици	-	(2.468)
Финансиски приходи	36.317	19.148
Капитал од работењето со поврзани и неповрзани субјекти	9	16.028
Курсни разлики од работењето со поврзани и неповрзани субјекти	9	7.543
Неразликани добивка од финансиските средства	9	2.191
Останати финансиски приходи	9	555
Финансиски расходи	(9.096)	(4.169)
Капитал од работењето со поврзани и неповрзани субјекти	9	(1)
Курсни разлики од работењето со поврзани и неповрзани субјекти	9	(7.523)
Неразликани загуби од финансиските средства	9	(1.872)
Добивка пред плаќавањето	126.297	99.781
Дивок на добивка	10	(12.791)
Нето добивка за годината	113.506	89.031
Останата сеплофатна добивка	-	-
Вкупна нето сеплофатна добивка	113.506	89.031

До изјадите делови

Извештај за финансиската состојба
На 31 декември 2017 година

Бележката	2017	2016
Средства		
Неплатени средства	11	1.809
Добивка/загуба од продажба и претрпа		
Грѓавски објекти	21.688	22.379
Мебел, возила и друга опрема	1.517	2.274
Недвижности, имотност и опрема	12	23.128
Должоречни финансиски вложувања	14	299.471
Хартии од вредност кои се чуваат за тргување	14	299.471
Должоречни кредити, депозити и купувања	15	19.022
Должоречни финансиски вложувања	318.183	258.609
Вкупно неплатени средства	342.697	263.482
Текучи средства		
Парни и парични еквиваленти		
Жиро сметка	538	4.009
Копирај	4	11
Депозити сметки	192	141
Депозити што доспеваат до 90 дена	15	7.302
Парни и парични еквиваленти	8.266	13.262
Хартии од вредност кои се чуваат за тргување	16	74.460
Хартии од вредност кои се чуваат за тргување	14	52.962
Краткорочни зајави од кредитори	127.423	131.842
Краткорочни финансиски вложувања	15	-
Должоречни кредити, депозити и купувања	-	-
Краткорочни финансиски вложувања	17	931
Поборувачи за надоместок од утврдени придонеси	17	68
Останати поборувачи	17	88
Поборувачи од купувачите и останати поборувачи	999	985
Останати платени трговски и претсметни приходи		
Останати платени трговски	691	739
Претсметани приходи	11.373	10.761
Останати платени трговски и претсметни приходи	18	12.664
Залози на ситеви инвентар	148.723	157.579
Вкупно средства	491.418	448.011

До изјадите делови

Извештај за паричните текови
За годината што завршува на 31 декември 2017 година

Бележката	2017	2016
Парични текови од оперативни активности		
Приходи од управување со фондовите	217.688	218.071
Приходи од продажба на други услуги	617	38
Исплатени на агенти	(493)	(775)
Исплатени на вработените	(32.576)	(34.733)
Исплатени на добавувачи по користените активности	(9.199)	(11.675)
Исплатени за управување со фондот	(47.697)	(43.326)
Исплатени на други добавувачи	(10.569)	(18.480)
Парични текови од оперативни активности	97.780	89.041
Парични текови од инвестициски активности		
Набавка на материјални и нематеријални средства	(450)	(944)
Претсметна купувања	13.165	13.883
Земаничките финансиски на плаќавање на банци	(6.599)	12.544
Купување и доспевање на Х.Вр (во државна)	(15.028)	(18.390)
Купување и доспевање на Х.Вр (во државна)	(2.426)	(107.713)
Парични текови од инвестициски активности	(41.288)	(194.566)
Финансиски активности		
Исплати на дивиденди	(61.200)	(46.125)
Нето промени на паричните средства	(4.508)	3.380
Парични средства на почетокот на годината	13.202	9.822
Парични средства на крајот на годината	8.236	13.202

До изјадите делови

Овој финансиски извештај е одобрен за издавање од Управниот одбор на Друштвото на 17 јануари 2018 година.

G-ли Весна Стојановска
Генерален Директор
G-ли Преспан Милосевиќ
Втор Генерален Директор

* * *

Извештај за промените на капиталот
За годината што завршува на 31 декември 2017 година

	Акционерски капитал	Резерви	Акмулирана добивка	Вкупно
На 01 јануари 2016 година	110.459	22.092	246.098	378.249
Вкупна сеплофатна добивка за годината	-	-	89.031	89.031
Вкупна сеплофатна добивка	-	-	89.031	89.031
Вкупна сеплофатна добивка	-	-	89.031	89.031
Исплатени дивиденди	-	-	(46.125)	(46.125)
Вкупна трансакциска со состојбата	-	-	(46.125)	(46.125)
На 31 декември 2016 година	110.459	22.092	289.004	422.155
На 01 јануари 2017 година	110.459	22.092	289.004	422.155
Вкупна сеплофатна добивка за годината	-	-	117.506	117.506
Вкупна сеплофатна добивка	-	-	117.506	117.506
Вкупна сеплофатна добивка	-	-	117.506	117.506
Трансакциска со состојбата	-	-	(61.200)	(61.200)
Исплатени дивиденди	-	-	(61.200)	(61.200)
Вкупна трансакциска со состојбата	-	-	(61.200)	(61.200)
На 31 декември 2017 година	110.459	22.092	348.610	473.161

КБ ПРВО ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

Ревидиран финансиски извештај за периодот 01.01.2017 - 31.12.2017

Овој извештај може да го погледнете и на интернет страната на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје - www.kbprvo.com.mk

Овој извештај можете да го погледате и на интернет страницата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје www.kbprvo.com.mk - Финансиски извештај



ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk

КБ ПРВО ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2017

со извештај на независниот ревизор



Ernst & Young
Certified Auditor Ltd-Skopje
No. 1, Ss. Pankov, 1000 Skopje
Republic of Macedonia

Tel: (+381 0) 311 31 00
Fax: (+381 0) 311 34 38
www.ey.com

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До содржаниот на КБ Прво отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

Ние извршивме ревизија на приложениот финансиски извештај на КБ Прво отворен доброволен пензиски фонд - Скопје ("Фондот"), кој што ги сочинуваат Извештајот за нето средствата на 31 декември 2017 година, извештај за работењето, извештај за промените на нето средствата, финансиски показатели според сметководствени единици и извештај на бројот на сметководствени единици за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и сметководствената регулатива прифатена во Република Македонија, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година на Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постелки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоднувањата во финансиските извештаи. Избраните постелки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Фондот за да објаснува ревизорски постелки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Фондот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оцифка на секундарното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Извештај за нето средствата на Фондот

Средствата	Без вредност	Во милиони денари	
		2017	2016
Парични средства	3	15.675	11.879
Избавувања од вложувања	4	211	157
Избавувања од други пензиски фондови	4	-	138
ВКУПНО		15.886	11.974
Вложувања на хартии на вредност и девалвации			
Финансиски средства кои се чуваат во трговски	5	399.677	458.666
Финансиски средства кои се чуваат во адекватна	6	81.433	71.874
ВКУПНО		481.299	530.540
ВКУПНО СРЕДСТВА		497.185	542.514
Обврски			
Обврски на износите на пензиските фондови - пензиските фондови на износите на пензиските фондови - пензиските фондови на износите на пензиските фондови	1.710	2.636	
Обврски на хартии на вредност на други пензиски фондови	411	-	
Обврски кои Друштвото не управува во Фондот	766	358	
Останати обврски на пензиските фондови	37	43	
ВКУПНО	7	2.824	3.234
Нето средства на Фондот		494.241	539.280
Број на сметководствени единици (во денари)		4.259.412.313.905	3.487.383.897.959

Финансиските извештаи на Фондот се одобрени за издавање од Управниот одбор на Друштвото на 17 јануари 2018 година.

Г-ѓа Весна Стефановска

Генерален Директор

Весна Стефановска

Г-ѓини Предраг Милошевски

Топ Германов Директор

Предраг Милошевски

Извештај за работењето на Фондот

Превенција од вложувања	Безвредност	Во милиони денари	
		2017	2016
Превенција од вложувања			
Превенција од вложувања и амортизација на девалвации (привредна)	8	15.636	11.879
Превенција од девалвации	9	4.254	3.474
Резервирани капитални добивки	10	317	207
Резервирани кредитни разлики од пензиските фондови без финансиски инструменти		391	443
Други несоодветности		2	4
ВКУПНО		20.600	14.006
Резерви			
Резерви за работното на пензиските фондови и хартии на вредност		5.519	4.074
Резерви за кредитни разлики од пензиските фондови без финансиски инструменти	10	491	609
Резерви за финансиски инструменти и останати несоодветности	11	5	6
ВКУПНО		6.015	4.689
Нето добивка/загуба од вложувања на хартии на вредност		14.624	10.671
Нето реализирани добивки / загуби од вложувања на хартии на вредност			
Нето реализирани капитални добивки / загуби од вложувања на хартии на вредност	12	17.640	14.911
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ / ЗАГУБИ		17.640	14.911
Нето изложувања / пензиски фондови на нето средствата на Фондот		32.264	25.882

Споредор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПСО) www.mpsd.mk тел: 02 3224 220

Извештај за промените на нето средствата

	Во милиони денари	
	2017	2016
Нето добивка / загуба од вложувања	14.624	10.671
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ / ЗАГУБИ	17.640	14.911
Нето изложувања / пензиски фондови на нето средствата на Фондот	32.264	25.882
Извршени прашања во врска со извршените прашања	137.468	136.408
Извршени прашања во врска со извршените прашања од прашања на хартии	3.227	139
Извршени прашања во врска со извршените прашања од прашања на хартии	(14.251)	(14.311)
Извршени прашања на хартии во врска со извршените прашања на хартии	(1.310)	(1.051)
ВКУПНО ИЗМЕНУВАЊА НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАЖЕВАЊА СО СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ	125.297	115.249
ВКУПНО ИЗМЕНУВАЊА / ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ НА НЕТО СРЕДСТВАТА	155.561	140.827
Нето средства на почетокот на годината	536.680	397.853
Нето средства на крајот на годината	694.241	539.680
Број на сметководствени единици		
Начално сметководствени единици врз основа на извршените прашања	838.446.810.222	877.764.912.153
Начално сметководствени единици врз основа на прашања на хартии од други пензиски фондови на хартии	10.867.733.714	605.141.155
Начално сметководствени единици врз основа на извршените прашања на хартии	(89.118.090.687)	(55.897.006.049)
Начално сметководствени единици врз основа на прашања на хартии од други пензиски фондови на хартии	(8.168.029.533)	(7.235.582.566)
Број на сметководствени единици	722.026.422.956	725.541.990.593

Извештај за показатели според сметководствени единици

	Во милиони денари	
	2017	2016
Нето средства на Фондот на почетокот на годината	539.680	397.853
Број на сметководствени единици на почетокот на годината	3.487.383.897.959	3.711.841.000.444
Вредност на сметководствени единици на почетокот на годината на хартии на Фондот	154.665.541	146.799.541
Нето средства на Фондот на крајот на годината	694.241	539.680
Број на сметководствени единици на крајот на годината	4.259.412.313.905	3.487.383.897.959
Вредност на сметководствени единици на крајот на годината на хартии на Фондот	142.809.576	134.631.441
Дивидендните приноси и пензии		
Средна - рента / просечна нето средства на Фондот ¹	0,899	0,809
Средна - рента добивка од вложувања / просечна нето средства на Фондот ²	0,024	0,024
Средна на хартии на Фондот ³	6,21%	6,37%

¹ показателот се добива како однос од показателот 7 и 11 од Обвршен бр. 2 и се подлен со просечните нето средства на почетокот на годината.
² показателот се добива како однос од показателот 15 од Обвршен бр. 2 и се подлен со просечните нето средства на почетокот на годината.
³ показателот се добива како однос од показателот 15 од Обвршен бр. 2 и се подлен со просечните нето средства на почетокот на годината.
⁴ се пресметува согласно формулата од Прилогот за прашања на хартии на хартии на хартии и дивидендните пензии.

¹ Релевантно сметководствено прашање според на извршените прашања 6,71%.

² Релевантно сметководствено прашање според на извршените прашања 6,77%.

Извештај за бројот на сметководствени единици

Обрас	Во милиони денари	
	2017	2016
Обрас		
На почетокот на годината	3.487.383.897.959	338.440
Извршени сметководствени единици врз основа на извршените прашања во врска со извршените прашања	838.446.810.222	137.883
Извршени сметководствени единици врз основа на прашања на хартии од други пензиски фондови на хартии	10.867.733.714	1.727
Извршени сметководствени единици врз основа на прашања на хартии од други пензиски фондови на хартии	(89.118.090.687)	(14.224)
Извршени сметководствени единици врз основа на прашања на хартии од други пензиски фондови на хартии	(8.168.029.533)	(1.310)
ВКУПНО БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА	4.239.412.313.905	648.976
Вредност на сметководствени единици на почетокот на годината (во денари)	154.665.541	
На крајот на годината (во денари)	142.809.576	



Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи на КБ Прво отворен доброволен пензиски фонд - Скопје за годината што завршува на 31 декември 2017, се подготвени во сите материјални аспекти, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и сметководствената регулатива прифатена во Република Македонија.

Други прашања

Финансиските извештаи на КБ Прво отворен доброволен пензиски фонд - Скопје за годината која што завршува 31 декември 2016 се ревизирани од друг ревизор кој, на 14 февруари 2017 година, изрази мислење без резерва на извештајето.

Ернст и Јанг Овластени Ревизори ДОО Скопје



Скопје,
14 февруари 2018 година

Милош
Љиљко Трпески
Овластен ревизор

КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

Ревидиран финансиски извештај за периодот 01.01.2017 - 31.12.2017

Овој извештај може да го погледнете и на интернет страната на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје - www.kbprvo.com.mk

ПРИЛОЗИ

30

Табела 1 - Извештај за структурата на инвестициите на Фондот

Актив	Број на акции	Трговна цена на акциите на извештајниот датум	Вкупна вредност на акциите на извештајниот датум	Вкупна вредност на акциите на почетокот на периодот	% на почетокот на периодот	% на крајот на периодот
Актив вложени во Република Македонија						
Објект на	16.685	28.670	478.117	4.400	0,9%	1,0%
MKAM000001.AKX	2.144	5.130	11.000	7.000	0,1%	0,0%
MKAM000002.GMT	11.452	1.400	16.033	1.400	0,3%	0,3%
MKAM000003.MTR	1.241	4.100	5.087	0,7%	0,0%	0,0%
MKAM000002.ONV	230	4.877	1.121	0,0%	0,0%	0,0%
Управителски акции	-	-	-	-	-	-
Вкупно вложени во Република Македонија	16.685	28.670	478.117	4.400	0,9%	1,0%
Актив вложени во странство						
Објект на	-	-	-	-	-	-
MKAM000001.AKX	-	-	-	-	-	-
MKAM000002.GMT	-	-	-	-	-	-
MKAM000003.MTR	-	-	-	-	-	-
MKAM000002.ONV	-	-	-	-	-	-
Управителски акции	-	-	-	-	-	-
Вкупно вложени во странство	-	-	-	-	-	-
ВКУПНО	16.685	28.670	478.117	4.400	0,9%	1,0%

Табела 2 - Извештај за структурата на инвестициите на Фондот

Актив	Трговна цена на акциите на извештајниот датум	Вкупна вредност на акциите на извештајниот датум	% на почетокот на периодот	% на крајот на периодот
Објект на	360.203	373.236	78,9%	78,9%
MKAM000001.AKX	96.001 EUR	3.240	0,7%	0,8%
MKAM000002.GMT	122.616 EUR	6.404	1,7%	1,3%
MKAM000003.MTR	1.017 EUR	58	0,0%	0,0%
MKAM000002.ONV	9.000.000 MKD	8.965	2,4%	2,3%
MKAM000001.AKX	2.000.000 MKD	1.981	0,5%	0,5%
MKAM000002.GMT	4.800.000 MKD	4.721	1,3%	1,2%
MKAM000003.MTR	6.000.000 MKD	6.423	1,7%	1,6%
MKAM000002.ONV	3.500.000 MKD	3.436	0,9%	0,8%
MKAM000001.AKX	1.650.000 MKD	1.632	0,4%	0,4%
MKAM000002.GMT	2.980.000 MKD	1.965	0,5%	0,5%
MKAM000003.MTR	3.700.000 MKD	3.626	0,9%	0,9%
MKAM000002.ONV	4.900.000 MKD	4.847	1,3%	1,2%
MKAM000001.AKX	3.200.000 MKD	3.096	0,8%	0,8%
MKAM000002.GMT	4.000.000 MKD	3.945	1,0%	1,0%
MKAM000003.MTR	8.100.000 MKD	8.044	2,1%	2,1%
MKAM000002.ONV	3.900.000 MKD	3.844	1,0%	1,0%
MKAM000001.AKX	1.700.000 MKD	1.704	0,4%	0,4%
MKAM000002.GMT	3.300.000 MKD	3.200	0,8%	0,8%
MKAM000003.MTR	2.000.000 MKD	2.438	0,6%	0,6%
MKAM000002.ONV	10.300.000 MKD	10.347	2,7%	2,7%
MKAM000001.AKX	2.800.000 MKD	2.834	0,7%	0,7%
MKAM000002.GMT	3.500.000 MKD	3.416	0,9%	0,9%
MKAM000003.MTR	3.500.000 MKD	3.509	0,9%	0,9%
MKAM000002.ONV	13.300.000 MKD	13.189	3,5%	3,5%
MKAM000001.AKX	2.900.000 MKD	2.873	0,8%	0,8%
MKAM000002.GMT	4.100.000 MKD	4.036	1,1%	1,1%
MKAM000003.MTR	6.100.000 MKD	6.087	1,6%	1,6%
MKAM000002.ONV	3.300.000 MKD	3.184	0,8%	0,8%
MKAM000001.AKX	2.000.000 MKD	1.989	0,5%	0,5%
MKAM000002.GMT	3.800.000 MKD	3.779	1,0%	1,0%
MKAM000003.MTR	3.800.000 MKD	3.764	1,0%	0,9%
MKAM000002.ONV	4.300.000 MKD	4.211	1,1%	1,1%
MKAM000001.AKX	1.700.000 MKD	1.713	0,4%	0,4%
MKAM000002.GMT	2.700.000 MKD	2.748	0,7%	0,7%
MKAM000003.MTR	1.800.000 MKD	1.743	0,5%	0,5%
MKAM000002.ONV	1.100.000 MKD	1.141	0,3%	0,3%
MKAM000001.AKX	650.000 MKD	635	0,2%	0,2%
MKAM000002.GMT	11.900.000 MKD	11.664	3,1%	3,1%
MKAM000003.MTR	8.600.000 MKD	8.288	2,2%	2,2%
MKAM000002.ONV	9.800.000 MKD	9.803	2,6%	2,6%
MKAM000001.AKX	3.800.000 MKD	3.825	1,0%	1,0%
MKAM000002.GMT	11.600.000 MKD	11.505	3,0%	3,0%
MKAM000003.MTR	15.400.000 MKD	15.226	4,0%	4,0%
MKAM000002.ONV	10.800.000 MKD	10.126	2,7%	2,7%
MKAM000001.AKX	4.900.000 MKD	4.931	1,3%	1,3%
MKAM000002.GMT	3.500.000 MKD	3.465	0,9%	0,9%
MKAM000003.MTR	1.200.000 MKD	1.210	0,3%	0,3%
MKAM000002.ONV	7.500.000 MKD	6.411	1,7%	1,6%
MKAM000001.AKX	2.580.000 MKD	2.483	0,7%	0,7%
MKAM000002.GMT	5.950.000 MKD	5.716	1,5%	1,5%
MKAM000003.MTR	5.500.000 MKD	5.031	1,3%	1,3%
MKAM000002.ONV	15.300.000 MKD	15.504	4,1%	4,1%
MKAM000001.AKX	15.490.000 MKD	15.742	4,2%	4,2%
MKAM000002.GMT	9.800.000 MKD	9.383	2,5%	2,5%
MKAM000003.MTR	9.800.000 MKD	9.923	2,6%	2,6%
MKAM000002.ONV	4.100.000 MKD	4.131	1,1%	1,1%
MKAM000001.AKX	980.000 MKD	990	0,3%	0,3%
MKAM000002.GMT	5.100.000 MKD	5.101	1,3%	1,3%
MKAM000003.MTR	6.300.000 MKD	6.382	1,7%	1,7%
MKAM000002.ONV	7.200.000 MKD	7.282	1,9%	1,9%
MKAM000001.AKX	4.800.000 MKD	4.871	1,3%	1,3%
MKAM000002.GMT	3.400.000 MKD	3.411	0,9%	0,9%
MKAM000003.MTR	3.800.000 MKD	3.381	0,9%	0,9%
MKAM000002.ONV	3.100.000 MKD	3.001	0,8%	0,8%
MKAM000001.AKX	7.940.000 MKD	7.942	2,1%	2,1%
MKAM000002.GMT	1.660.000 MKD	1.661	0,4%	0,4%
MKAM000003.MTR	2.700.000 MKD	2.731	0,7%	0,7%
MKAM000002.ONV	4.100.000 MKD	4.121	1,1%	1,1%
ВКУПНО	360.203	373.236	78,9%	78,9%

Табела 3 - Извештај за реализирани добивки и загуби на Фондот

Датум на приклуч	Вкупна вредност на акциите на почетокот на периодот	Вкупна вредност на акциите на крајот на периодот	Промена на вредност	Промена на вредност (загуба)
31.12.17	360.203	373.236	13.033	13.033
Улог во странство				
08.08.2017	4.758	5.138	0,0%	0,0%
09.08.2017	11.318	11.987	0,0%	0,0%
09.08.2017	29.807	27.324	0,0%	0,0%
09.08.2017	24.661	24.661	0,0%	0,0%
09.08.2017	4.566	4.814	0,0%	0,0%
09.08.2017	26.296	27.501	0,0%	0,0%
09.08.2017	12.061	12.061	0,0%	0,0%
09.08.2017	28.979	28.938	0,0%	0,0%
09.08.2017	28.346	28.346	0,0%	0,0%
09.08.2017	8.763	8.662	0,0%	0,0%
09.08.2017	14.281	14.692	0,0%	0,0%
ВКУПНО	189.123	195.324	0,0%	28,02%
Улог во Република Македонија				
09.08.2017	10.610	10.612	0,0%	0,0%
09.08.2017	70.999	71.059	0,0%	0,0%
ВКУПНО	81.399	82.672	0,0%	15,73%

Табела 4 - Извештај за реализирани добивки и загуби на Фондот

Датум на приклуч	Вкупна вредност на акциите на почетокот на периодот	Вкупна вредност на акциите на крајот на периодот	Промена на вредност	Промена на вредност (загуба)
31.12.17	360.203	373.236	13.033	13.033
Улог во странство				
08.08.2017	4.758	5.138	0,0%	0,0%
09.08.2017	11.318	11.987	0,0%	0,0%
09.08.2017	29.807	27.324	0,0%	0,0%
09.08.2017	24.661	24.661	0,0%	0,0%
09.08.2017	4.566	4.814	0,0%	0,0%
09.08.2017	26.296	27.501	0,0%	0,0%
09.08.2017	12.061	12.061	0,0%	0,0%
09.08.2017	28.979	28.938	0,0%	0,0%
09.08.2017	28.346	28.346	0,0%	0,0%
09.08.2017	8.763	8.662	0,0%	0,0%
09.08.2017	14.281	14.692	0,0%	0,0%
ВКУПНО	189.123	195.324	0,0%	28,02%
Улог во Република Македонија				
09.08.2017	10.610	10.612	0,0%	0,0%
09.08.2017	70.999	71.059	0,0%	0,0%
ВКУПНО	81.399	82.672	0,0%	15,73%

КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

ИДНИНАТА, ДЕНЕС!

www.kbprvo.com.mk

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината завршена на 31 декември 2017

со извештај на независниот ревизор

ПРИЛОЗИ

КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

ИДНИНАТА, ДЕНЕС!

www.kbprvo.com.mk

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината завршена на 31 декември 2017

со извештај на независниот ревизор

ПРИЛОЗИ

КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

ИДНИНАТА, ДЕНЕС!

www.kbprvo.com.mk

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината завршена на 31 декември 2017

со извештај на независниот ревизор

ПРИЛОЗИ

КБ ПРВО ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

Ревидиран финансиски извештај за периодот 01.01.2017 - 31.12.2017

Овој извештај може да го погледнете и на интернет страната на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје - www.kbprvo.com.mk

Овој извештај можете да го погледате и на интернет страницата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје www.kbprvo.com.mk



ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk

КБ ПРВО ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ за годината завршена на 31 декември 2017

со извештај на независниот ревизор

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До соработничкиот на КБ Прво отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на КБ Прво отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје ("Фондот"), кои што ги сочинуваат извештајот за нето средствата на 31 декември 2017 година, извештајот за работењето, извештајот за промените на нето средствата, финансиски показатели според сметководствени единици и извештајот за бројот на сметководствени единици за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и сметководствената регулатива прифатена во Република Македонија, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на кивања или грешка.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроводивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година на Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за вистинитост и објективност на финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на кивања или грешка. Кога ги правиме тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Фондот за да добие разумно уверување коишто се соодветни на околностите, но не за целта на извршување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Фондот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените процени направени од страна на раководството, како и оценка на самостојното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Извештај за нето средствата на Фондот

Сметка	Баланс	на крајот (денари)	
		2017	2016
Нашата одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроводивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година на Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.			
Извршена во Скопје на 31 декември 2017 година			
Финансиски средства кои се чуваат во странство	6	1.525.230	1.600.085
Вкупно средства		26.397.023	28.614.419
Обврски		20.406.191	25.764.763
Обврска или Друштвото за управување со Фондот		11.538	13.551
Остаток обврска на пензискиот фонд		1.906	2.132
Вкупно обврски	7	13.444	13.283
Нето средства на Фондот		60.990.737	25.699.420
Получени средства по основа на пензиите од пензиите		135.600.214.034	139.083.180.707
Извршена во Скопје на 31 декември 2017 година		255.675.067	164.792.032
Почетна промена по основа на увеличени приходи		22.802.878	19.932.512
Почетна промена по основа на промени на средства од други фондови од промени на вредности		98.835	73.770
Почетна промена по основа на вложени средства од други фондови од промени на вредности		(57.762)	(70.647)
Почетна промена по основа на промени на средства во други фондови од промени на вредности		(200.370)	(180.677)
Добивка(Служба) за тековна финансиска година		1.500.892	1.413.437
Амортизација добивка(изгуби) од продажба на средства		6.286.502	4.873.045
Вкупна промена во валис на вложени на средства		26.396.737	28.614.419

Финансиските извештаи на Фондот се одобрени за издавање од Управниот одбор на Друштвото на 17 јануари 2018 година.

G-га Весна Стојановска

Генерален директор

G-ган Преслав Милошевски

Претседател на Друштвото

Извештај за промените на нето средствата

(во илјади Денари)
Голема нето збирка на 31 декември

	2017	2016
Нето добивка / загуба на вложување	875.290	698.385
Вкупно периодични добивка(изгуби) од вложувања на хартии од вредност	623.392	714.872
Нето извршувачки / ликвидирачки на нето средствата на Фондот	1.500.892	1.413.437
Почетна промена по основа на увеличени приходи	3.220.346	2.954.119
Почетна промена по основа на други вложени фондови од промени на вредности	25.664	5.340
Почетна промена по основа на вложени пензиски осигурувачки полиси	(25.014)	(19.707)
Почетна промена по основа на други пензиски фондови од промени на вредности	(19.961)	(18.014)
Вкупна промена на нето средствата на вложени со сметководствени единици	3.206.435	2.963.739
Вкупно извршувачки / ликвидирачки на нето средствата	4.781.317	4.317.195
Нето средства на почетокот на годината	25.699.420	21.374.225
Нето средства на крајот на годината	36.990.737	25.699.420

Број на сметководствени единици

	2017	2016
Издадени сметководствени единици при основа на увеличени приходи	16.901.884.913.666	16.642.228.722.840
Издадени сметководствени единици при основа на промени на средства на други фондови од промени на вредности	131.000.168.807	30.004.344.429
Издадени сметководствени единици при основа на вложени на хартии од вредност / пензиски осигурувачки полиси	(131.522.869.815)	(111.800.060.631)
Почетна промена на сметководствени единици при основа на промени на средства во други фондови од промени на вредности	(104.329.687.312)	(91.328.509.422)
Број на сметководствени единици	16.797.082.224.666	16.469.266.786.666

Финансиски показатели според сметководствени единици

	2017	2016
Нето средства на Фондот на почетокот на годината	25.699.420	21.374.225
Број на сметководствени единици на почетокот на годината	139.033.180.707,28	132.563.963.910,80
Вкупно на сметководствени единици на почетокот на годината	184.768.292	174.262.019
Нето средства на Фондот на крајот на годината	36.990.737	25.699.420
Број на сметководствени единици на крајот на годината	155.830.233.433,84	139.033.180.707,28
Вкупно на сметководствени единици на крајот на годината	195.077.066	184.768.292
Делна вложена промена на вложување	0,004	0,005
Осиг. - нето добивка на вложување / проценети нето средства на вложени средства на Фондот	0,031	0,030
Средна на промени на Фондот	6,01%	6,27%

* Показателот се добива како збирка од показателот "Г" и "11" од Објаснувањето бр. 2 на не постои со проценети нето средства на вложени фондови.
* Показателот се добива како збирка од показателот "Г" и "11" од Објаснувањето бр. 2 на не постои со проценети нето средства на вложени фондови.
* Показателот се добива како збирка од показателот "Г" и "11" од Објаснувањето бр. 2 на не постои со проценети нето средства на вложени фондови.
* Показателот се добива како збирка од показателот "Г" и "11" од Објаснувањето бр. 2 на не постои со проценети нето средства на вложени фондови.

* Показателот се добива како збирка од показателот "Г" и "11" од Објаснувањето бр. 2 на не постои со проценети нето средства на вложени фондови.

* Показателот се добива како збирка од показателот "Г" и "11" од Објаснувањето бр. 2 на не постои со проценети нето средства на вложени фондови.

Извештај за работењето на Фондот

Привода на вложување	Баланс	на крајот (денари)	
		2017	2016
Привода на вложување	8	889.427	710.913
Привода на вложување	9	171.021	145.962
Резервирани капитални добивки	10	11.668	473
Почетна промена по основа на вложени средства од други фондови од промени на вредности		11.034	18.935
Други финансиски приходи		2.802	2.756
Вкупно приходи од вложување		1.097.855	879.139

Нето добивка(изгуба) на вложување на хартии од вредност	Баланс	на крајот (денари)	
		2017	2016
Нето добивка(изгуба) на вложување на хартии од вредност	8	889.427	710.913
Нето добивка(изгуба) на вложување на хартии од вредност	9	171.021	145.962
Нето добивка(изгуба) на вложување на хартии од вредност	10	11.668	473
Нето добивка(изгуба) на вложување на хартии од вредност	11	11.034	18.935
Нето добивка(изгуба) на вложување на хартии од вредност	12	2.802	2.756
Нето добивка(изгуба) на вложување на хартии од вредност		1.097.855	879.139

Извештај за бројот на сметководствени единици

Осиг.	Број на сметководствени единици	Начина на средства на Фондот
Издадени сметководствени единици при основа на увеличени приходи	139.033.180.707,28	25.699.420
Издадени сметководствени единици при основа на промени на средства на други фондови од промени на вредности	131.000.168.807	30.004.344.429
Издадени сметководствени единици при основа на вложени на хартии од вредност / пензиски осигурувачки полиси	(131.522.869.815)	(111.800.060.631)
Почетна промена на сметководствени единици при основа на промени на средства во други фондови од промени на вредности	(104.329.687.312)	(91.328.509.422)
Вкупно број на сметководствени единици на крајот на годината	155.830.233.433,84	25.699.420
Вкупно на сметководствени единици на крајот на годината	184.768.292	174.262.019



Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи на КБ Прво отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје за годината што завршува на 31 декември 2017, се подготвени во сите материјални аспекти, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и сметководствената регулатива прифатена во Република Македонија.

Други прашања

Финансиските извештаи на КБ Прво отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје за годината која што завршува 31 декември 2016 се ревизирани од друг ревизор кој, на 14 февруари 2017 година, издал мислење без резерва на извештаите.

Ерист и Јанг Овластени Ревизори ДОО Скопје

Ерист и Јанг
Овластени Ревизори
ДОО Скопје
14 февруари 2018 година

Лида Тревеска
Лида Тревеска
Овластени ревизор

31 ПРИЛОЗИ

КБ ПРВО ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

Ревидиран финансиски извештај за периодот 01.01.2017 - 31.12.2017

Овој извештај може да го погледнете и на интернет страната на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје - www.kbprvo.com.mk

ПРИЛОЗИ

Овој извештај можете да го погледнете и на интернет страната на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје - www.kbprvo.com.mk

ПРИЛОЗИ



ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk

КБ ПРВО ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛ ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината завршена на 31 декември 2017 со извештај на независниот ревизор

Табела 1 - Изнашјат ја структурата на инвестициите на Фондот

а) Акции	Трговна вредност на акциите на 01.01.2017	Вредност на акциите на 31.12.2017	Промена на вредноста на акциите	Вредност на акциите на 31.12.2017 по извештајот на независниот ревизор	% на промена на вредноста на акциите на Фондот	% на вредноста на акциите на 31.12.2017
Акции издадени на Република Македонија	112.896	485.966	373.070	485.966	233,7%	23,3%
Објектни фондови						
МАКАД.АКЦИОН.АД.К	55.943	5.391.373	5.335.430	5.391.373	9,52%	1,38%
МАКБАНК.АКЦИОН.ОД.В	20.967	4.799.206	4.778.239	4.799.206	22,7%	0,33%
МАКБАНК.ОД.В	11.839	4.712.28	4.700.449	4.712.28	39,8%	0,28%
МАКБАНК.ОД.В.С	92.156	1.543.49	1.451.333	1.543.49	1,6%	0,25%
МАКБАНК.ОД.В.С.С						
Вкупно инвестиции на акциите издадени на Република Македонија	112.896	485.966	373.070	485.966	233,7%	23,3%

б) Обврзници	Номинална вредност	Трговна вредност на обврзниците	Вредност на обврзниците на 31.12.2017	% на промена на вредноста на обврзниците на Фондот	% на вредноста на обврзниците на 31.12.2017
Објектни фондови издадени на Република Македонија	49.016 ЕВР	26.318	27.118	6,0%	0,3%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	1.700.000 МКД	1.697.056	1.799.665	72,9%	5,8%
МАКБАНК.ОД.В.С	130.000 МКД	137.421	135.315	34,7%	0,4%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	7.000 МКД	6.937	7.309	6,4%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	1.800.000 МКД	1.773.665	1.847.979	51,8%	0,4%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	153.000 МКД	148.991	155.948	10,4%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	136.000 МКД	132.119	138.376	50,7%	0,4%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	95.140 МКД	91.141	95.341	51,0%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	187.000 МКД	182.128	189.889	64,0%	0,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	133.000 МКД	129.227	126.471	33,9%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	60.000 МКД	57.342	60.330	60,9%	0,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	85.000 МКД	81.792	85.400	34,9%	0,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	47.000 МКД	44.959	47.131	31,0%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	180.000 МКД	175.329	179.006	52,0%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	763.000 МКД	763.461	775.617	62,7%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	179.200.000 МКД	177.321	185.072	62,7%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	39.000 МКД	39.568	39.790	34,7%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	35.000 МКД	32.874	34.415	18,2%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	61.200.000 МКД	60.941	62.314	65,8%	0,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	113.211	118.872	121,49	8,2%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	8.000.000 МКД	8.332	8.947	47,9%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	186.000 МКД	183.821	187,01	0,9%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	144.000 МКД	139.833	147,01	0,0%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	284.300 МКД	274.796	284.300	4,4%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	485.500 МКД	468.710	491.711	7,7%	1,6%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	163.000 МКД	155.195	168,49	10,0%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	135.100 МКД	132.682	147,40	10,0%	1,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	323.300 МКД	323,306	323,306	39,4%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	375.400.000 МКД	372.129	388.381	100,0%	0,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	232.000 МКД	229,607	238,941	72,8%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	65.100.000 МКД	64,474	67,070	21,8%	0,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	77.500.000 МКД	76,320	79,416	30,9%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	130.000 МКД	127,308	132,243	94,9%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	130.000 МКД	127,332	132,484	67,0%	0,4%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	417.400.000 МКД	409,421	425,403	98,9%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	374.000 МКД	364,879	379,834	38,4%	1,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	43.400.000 МКД	42,546	44,567	81,7%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	220.000 МКД	215,305	220,376	99,7%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	233.223	230,756	238,899	8,9%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	211.500 МКД	210,988	216,866	97,8%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	65.700.000 МКД	63,965	66,007	100,0%	0,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	47.799	70,068	68,676	0,2%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	280.000 МКД	241,833	281,440	100,0%	0,3%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	83.000 МКД	80,600	83,308	93,2%	0,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	122.500.000 МКД	117,707	122,627	48,0%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	114.000 МКД	109,766	113,787	100,0%	0,3%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	104.000 МКД	100,000	103,727	69,3%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	89.000 МКД	109,236	109,893	92,3%	0,4%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	117.000 МКД	116,807	121,858	31,7%	0,4%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	169.000 МКД	168,895	172,230	83,9%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	131.200.000 МКД	130,921	130,643	100,0%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	434.520.000 МКД	427,688	439,408	100,0%	2,4%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	170.500 МКД	166,754	174,123	96,1%	0,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	62.700.000 МКД	61,003	63,792	55,6%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	165.200.000 МКД	161,665	168,195	95,3%	0,5%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	929.600 МКД	906,714	942,947	98,9%	1,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	199.000 МКД	195,051	202,300	91,2%	0,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	143.000 МКД	138,846	143,616	48,4%	0,4%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	40.250.000 МКД	38,977	40,712	4,9%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	66.200 МКД	64,330	67,419	49,3%	0,2%

в) Обврзници	Номинална вредност	Трговна вредност на обврзниците	Вредност на обврзниците на 31.12.2017	% на промена на вредноста на обврзниците на Фондот	% на вредноста на обврзниците на 31.12.2017
Објектни фондови издадени на Република Македонија	49.016 ЕВР	26.318	27.118	6,0%	0,3%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	1.700.000 МКД	1.697.056	1.799.665	72,9%	5,8%
МАКБАНК.ОД.В.С	130.000 МКД	137.421	135.315	34,7%	0,4%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	7.000 МКД	6.937	7.309	6,4%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	1.800.000 МКД	1.773.665	1.847.979	51,8%	0,4%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	153.000 МКД	148.991	155.948	10,4%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	136.000 МКД	132.119	138.376	50,7%	0,4%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	95.140 МКД	91.141	95.341	51,0%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	187.000 МКД	182.128	189.889	64,0%	0,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	133.000 МКД	129.227	126.471	33,9%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	60.000 МКД	57.342	60.330	60,9%	0,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	85.000 МКД	81.792	85.400	34,9%	0,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	47.000 МКД	44.959	47.131	31,0%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	180.000 МКД	175.329	179.006	52,0%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	763.000 МКД	763.461	775.617	62,7%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	179.200.000 МКД	177.321	185.072	62,7%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	39.000 МКД	39.568	39.790	34,7%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	35.000 МКД	32.874	34.415	18,2%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	61.200.000 МКД	60.941	62.314	65,8%	0,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	113.211	118.872	121,49	8,2%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	8.000.000 МКД	8.332	8.947	47,9%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	186.000 МКД	183.821	187,01	0,9%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	144.000 МКД	139.833	147,01	0,0%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	284.300 МКД	274.796	284.300	4,4%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	485.500 МКД	468.710	491.711	7,7%	1,6%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	163.000 МКД	155.195	168,49	10,0%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	135.100 МКД	132.682	147,40	10,0%	1,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	323.300 МКД	323,306	323,306	39,4%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	375.400.000 МКД	372.129	388.381	100,0%	0,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	232.000 МКД	229,607	238,941	72,8%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	65.100.000 МКД	64,474	67,070	21,8%	0,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	77.500.000 МКД	76,320	79,416	30,9%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	130.000 МКД	127,308	132,243	94,9%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	130.000 МКД	127,332	132,484	67,0%	0,4%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	417.400.000 МКД	409,421	425,403	98,9%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	374.000 МКД	364,879	379,834	38,4%	1,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	43.400.000 МКД	42,546	44,567	81,7%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	220.000 МКД	215,305	220,376	99,7%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	233.223	230,756	238,899	8,9%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	211.500 МКД	210,988	216,866	97,8%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	65.700.000 МКД	63,965	66,007	100,0%	0,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	47.799	70,068	68,676	0,2%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	280.000 МКД	241,833	281,440	100,0%	0,3%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	83.000 МКД	80,600	83,308	93,2%	0,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	122.500.000 МКД	117,707	122,627	48,0%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	114.000 МКД	109,766	113,787	100,0%	0,3%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	104.000 МКД	100,000	103,727	69,3%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	89.000 МКД	109,236	109,893	92,3%	0,4%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	117.000 МКД	116,807	121,858	31,7%	0,4%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	169.000 МКД	168,895	172,230	83,9%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	131.200.000 МКД	130,921	130,643	100,0%	0,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	434.520.000 МКД	427,688	439,408	100,0%	2,4%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	170.500 МКД	166,754	174,123	96,1%	0,2%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	62.700.000 МКД	61,003	63,792	55,6%	0,1%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	165.200.000 МКД	161,665	168,195	95,3%	0,5%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	929.600 МКД	906,714	942,947	98,9%	1,0%
МАКБАНК.ОД.В.С.С	199.000 МКД	195,051	202,300	91,2%	0,2%</

**ГОДИШЕН
ИЗВЕШТАЈ
за 2017**



ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk

КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ
Бул. Илинден бр. 1, 1000 Скопје
тел. 02. 32 43 777 • факс 02. 32 43 789
e-mail: contact@kbprvo.com.mk
www.kbprvo.com.mk